



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, едносно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Отгласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-19644

Петок, 2 април 1982

БЕЛГРАД

БРОЈ 18

ГОД. XXXVIII

Цена на овој број е 32 динари. — Аконтацијата за 1982 година изнесува 1.000 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. фах 226. — Телефон: Централна 650-155; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

ЈУГОСЛАВИЈА

190.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА КРЕДИТОТ СПОРЕД СПОГОДБАТА ЗА СТОПАНСКА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА ВО ИЗГРАДБАТА И РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ИНДУСТРИСКИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, СКЛУЧЕНА НА 29 МАЈ 1981 ГОДИНА ПОМЕЃУ СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ВЛАДАТА НА СОЈУЗОТ НА СОВЕТСКИТЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ

Се прогласува Законот за користење на кредитот според Спогодбата за стопанска и техничка соработка во изградбата и реконструкцијата на индустриски и други објекти во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, склучена на 29 мај 1981 година помеѓу Сојузниот извршен совет на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Владата на Сојузот на Советските Социјалистички Републики, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраиштите од 31 март 1982 година.

П. бр. 161
31 март 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Руди Колак, с. р.

ЗАКОН

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА КРЕДИТОТ СПОРЕД СПОГОДБАТА ЗА СТОПАНСКА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА ВО ИЗГРАДБАТА И РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ИНДУСТРИСКИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, СКЛУЧЕНА НА 29 МАЈ 1981 ГОДИНА ПОМЕЃУ СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ВЛАДАТА НА СОЈУЗОТ НА СОВЕТСКИТЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ

Член 1

Кредитот одобрен на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со Спогодбата за сто-

панска и техничка соработка во изградбата и реконструкцијата на индустриски и други објекти во Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во натамошниот текст: Спогодбата), склучена на 29 мај 1981 година помеѓу Сојузниот извршен совет на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Владата на Сојузот на Советските Социјалистички Републики, се користи на начинот и под условите утврдени со Спогодбата и со овој закон.

Член 2

Кредитот од член 1 на овој закон го користат, врз основа на договори, организациите на здружен труд (во натамошниот текст: крајните корисници) определени со Спогодбата, а нотификувани кај Владата на Сојузот на Советските Социјалистички Републики. Кредитот може да се користи само за намените и на начинот што е утврден со Спогодбата.

Крајните корисници ги склучуваат договорите од став 1 на овој член со соодветните организации во Сојузот на Советските Социјалистички Републики и ги извршуваат во согласност со одредбите на оваа спогодба, со овој закон и со други прописи.

Вкупниот износ на кредитот според договорите од став 1 на овој член не може да го надмине износот на кредитот одобрен со Спогодбата.

Ако вредноста на извршените испораки на опрема и машини според поединечните договори го пречекори износот на кредитот предвиден со Спогодбата, пречекорувањето ќе се плаќа според југословенско-советската трговска и платна спогодба, а врз основа на договорите на заинтересираните југословенско-советски организации.

Член 3

Крајните корисници се должни во роковите да ја отплатуваат втасаната динарска противвредност на искористениот кредит според договорите од член 2 на овој закон и да ги плаќаат каматата и другите трошоци на искористениот дел од кредитот.

За обврските на крајниот корисник по основа на отплатувањето на динарската противвредност на искористениот кредит и по основа на плаќањето на каматата на искористениот дел од кредитот, на банкарските трошоци како и на другите обврски, што за федерацијата би настанале во извршувањето на Спогодбата, гарантира републиката односно автономната покраина на чија територија се наоѓа седиштето на крајниот корисник.

Член 4

Крајниот корисник на кредитот е должен најдоцна на 15 дена пред денот на втасаноста на отплатата на кредитот односно на плаќањето на каматата и на другите трошоци да положи динарска противвредност на втасаната обврска на посебна сметка кај Народната банка на Југославија, според курсот што важи на денот на полагањето на динарската противвредност.

Ако курсот на пресметковната валута според Спогодбата во однос на динарот на денот на извршувањето на плаќањето биде различен од курсот што е применет при пресметувањето на уплатата на износот од став 1 на овој член, на крајниот корисник, во рокот од 10 дена, ќе му се врати вишокот на уплатениот износ, односно крајниот корисник во тој рок ќе ја уплати разликата на посебната сметка од став 1 на овој член.

Член 5

Ако крајниот корисник не постапи според член 4 став 1 од овој закон, Народната банка на Југославија, во рок од три дена, преку народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина, за неизвршената обврска ќе го извести надлежниот орган на републиката односно на автономната покраина на чијшто територија се наоѓа седиштето на крајниот корисник, со назначување на денот на втасаноста на отплатата на искористениот кредит односно на плаќањето на каматата, како и на банкарските и другите трошоци.

Врз основа на извештајот од став 1 на овој член, надлежниот орган на републиката односно на автономната покраина ќе го уплати, наместо крајниот корисник, соодветниот износ на динари, најдоцна седум дена пред денот на втасаноста на отплатата на кредитот, ако тоа не го стори крајниот корисник.

Ако соодветниот износ на динари не биде уплатен до рокот од став 2 на овој член, Народната банка на Југославија за тоа ќе го извести Сојузниот секретаријат за финансии и тоа најдоцна пет дена пред денот на втасаноста на односната обврска.

Член 6

Ако втасаната обврска не биде извршена до рокот од член 5 став 2 на овој закон, како ни три дена пред денот на втасаноста на обврските, Службата на општественото книговодство, по налог од Сојузниот секретаријат за финансии, од сметката на приходите и на другите средства на републиката односно на автономната покраина која е гарант за обврските на крајниот корисник, ќе го пренесе соодветниот износ во динари на посебната сметка кај Народната банка на Југославија, пред денот на втасаноста на односната обврска.

Налогот издаден според став 1 од овој член Службата на општественото книговодство го извршува како налог од член 90 точка 3 на Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77, 22/78, 47/79 и 35/80).

Член 7

Ако средствата потребни за извршување на обврските на федерацијата спрема Сојузот на Советските Социјалистички Републики не се обезбедат ни во рокот ни на начинот што се определени во член 6 на овој закон, плаќањето на обврските спрема Сојузот на Советските Социјалистички Републики ќе го изврши Народната банка на Југославија, во рокот на втасаноста, врз товар на средствата на федерацијата.

За плаќање на обврските според став 1 од овој член, Народната банка на Југославија ќе ѝ одобри на федерацијата кредит во потребен износ, што на Народната банка на Југославија ќе ѝ се врати од посебната сметка од член 4 на овој закон штом ќе бидат обезбедени средства на начинот определен во член 6 на овој закон.

Член 8

При водењето на преговори и склучувањето на договорите од член 2 на овој закон, крајниот корисник ќе се придржува кон договорот постигнат помеѓу Сојузниот комитет за енергетика и индустрија и Стопанската комора на Југославија за координирање на работите на крајните корисници и на домашната машиноградба, во врска со реализацијата на Спогодбата (поцелосно и пооптимално користење на кредитот, заедничко настапување, усогласување на техничките параметри, учество на домашната машиноградба и др.).

Член 9

Увозот на опрема и машини врз основа на Спогодбата се врши според прописите за надворешно-трговското и девизното работење.

Член 10

Договорот од член 2 на овој закон се смета како полноважен кога со него ќе се согласи Сојузниот секретаријат за финансии.

Крајниот корисник е должен примерок на договорот од член 2 на овој закон да му достави на согласност на Сојузниот секретаријат за финансии, најдоцна во рок од 20 дена од денот на потпишувањето на договорот.

Крајниот корисник е должен кон договорот да приложи гаранција од надлежниот орган на републиката односно на автономната покраина дека, ако крајниот корисник не ја изврши уплатата според втасаните обврски, таа обврска ќе ја изврши републиката односно автономната покраина. Надлежниот орган на републиката односно на автономната покраина, при давањето на таа гаранција, ќе води сметка крајниот корисник да има обезбедени средства за изградбата на делот од објектот што не се финансира од кредитот според Спогодбата.

Крајниот корисник е должен кон договорот да ги приложи и доказите од Сојузниот комитет за енергетика и индустрија од член 8 на овој закон.

Сојузниот секретаријат за финансии, по приемот на договорот и гаранциите од ст. 2 и 3 на овој член, ќе даде согласност на потпишаниот договор, ако се исполнети условите од член 2 на овој закон и ако договорот е во согласност со Спогодбата, со овој закон и со другите прописи.

Член 11

Сојузниот секретаријат за финансии ќе води евиденција за дадените согласности од член 10 на овој закон и за тоа, најмалку шестмесечно, ќе ги известува надлежните органи на републиките, надлежните органи на автономните покраини и Народната банка на Југославија.

Член 12

Народната банка на Југославија дава технички упатства за пресметувањето и начинот на водењето на сметката за користење и отплатување на кредитот, за плаќање на каматата и на другите трошоци.

Член 13

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

191.

Врз основа на член 281 став 1 точка 16), во врска со член 288 од Уставот на СФРЈ и со член 5 став 2 од Општествениот договор за остварување на кадровската политика во органите и организациите на федерацијата и во органите на општествено-политичките организации во федерацијата, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 31 март 1982 година и на седницата на Сојузниот собор од 1 април 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ И ИЗБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ФУНКЦИИ ВО СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И ВО СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЧИИШТО НОСИТЕЛИ ТИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат, покрај општите критериуми утврдени со Општествениот договор за остварување на кадровската политика во органите и организациите на федерацијата и во органите на општествено-политичките организации во федерацијата, и посебни критериуми за предлагањето и изборот на кандидати за функциите во сојузните органи на управата и во сојузните организации, во Народната банка на Југославија, во Службата на општественото книговодство на Југославија, во органите на правосудството на федерацијата, за функцијата Сојузен општествен правобранител на самоуправањето, како и за функциите во службите на Собранието на СФРЈ, чишто носители ги избира и именува Собранието на СФРЈ, (во натамошниот текст: предлагањето и изборите на кандидати).

Член 2

За предлагањето и изборите на кандидати, во согласност со општествениот договор за остварување на кадровската политика во органите и организациите на федерацијата и во органите на општествено-политичките организации во федерацијата, се применуваат следниве општи критериуми:

— придонесот на кандидатите кон развојот на општествено-политичкиот и општествено-економскиот систем на социјалистичкото самоуправавање, кон јакнењето на братството и единството и кон остварувањето на рамноправноста на народите и народностите на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на надворешната и внатрешната безбедност на земјата, на уставноста и законитоста;

— потврдените работни и стручни кватитети и соодветните способности на кандидатите за вршење на определени функции односно работи и задачи;

— личното однесување, довербата и угледот што кандидатите го уживаат во средината во која живеат и работат;

— придонесот на кандидатите кон развивањето на колективната работа и одлучување и на личната и заедничката одговорност.

Член 3

За предлагањето и изборите на кандидати за претседател на Сојузниот извршен совет и за членови на Советот што се избираат согласно со начелото на рамноправна застапеност на републиките и соодветна застапеност на автономните покраини, за претседател и судии на Уставниот суд на Југославија, како и за членови на Советот на федера-

цијата, се применуваат општите критериуми утврдени со Општествениот договор за остварување на кадровската политика во органите и организациите на федерацијата и во органите на општествено-политичките организации во федерацијата.

II. ПОСЕБНИ КРИТЕРИУМИ

1. Посебни критериуми што се применуваат за предлагањето и изборите на кандидати за сите функции

Член 4

За предлагањето и изборите на кандидати се применуваат следниве критериуми што се заеднички за сите функции:

- искуството и резултатите во раководењето потребни за вршење на функцијата;
- познавањето на општествено-политичкиот и општествено-економскиот систем на социјалистичкото самоуправавање и на определената проблематика потребно за вршење на функцијата;
- докажаната стручна способност и знаењето потребно за вршење на определена функција.

2. Посебни критериуми што се применуваат за предлагањето и изборите на кандидати за одделните функции

Член 5

За предлагањето и изборите на кандидати се применуваат, покрај посебните критериуми од член 4 на оваа одлука, и други посебни критериуми што се однесуваат само на одделните функции.

Член 6

За предлагањето и изборите на кандидати за функционери кои раководат со сојузните органи на управата се применуваат следниве посебни критериуми:

1) за функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за надворешни работи:

- да е познавач на надворешната политика на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на меѓународните политички и економски односи, како и да го има потребното искуство во меѓународното комуницирање;

- способност за раководење со системот на функционирањето на службата за надворешни работи, како и способност за соработка со соодветните органи во републиките и во автономните покраини и во другите органи, организации и заедници;

2) за функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за народна одбрана:

- истакнат познавач на системот на општонационалната одбрана и општествената самозаштита кој со својата работа придонесувал кон развојот и јакнењето на тој систем и со тоа кон запазување на независноста и интегритетот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

- способност за раководење и организирање на работите и задачите што се однесуваат на остварувањето на функцијата на федерацијата во областа на организирањето и подготвувањето на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за раководење и командовање со тие сили;

3) за функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи:

- познавач на системот на државната и јавната безбедност и на системот на општествената самозаштита;

- способност за раководење и организирање на работите што се однесуваат на остварувањето на заштитата на со Уставот на СФРЈ утврдениот поредок и на системот на државната безбедност;

4) за функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за финансии:

— познавач на стопанско-економската проблематика, а посебно на областа на финансии и на финансиските инструменти, со искуство врз работите во овие области;

— способност за раководење и организирање на работите што се однесуваат на финансирањето на функциите на федерацијата, на финансиските односи со странство, на девизниот систем и кредитните односи на царинскиот систем, на паричниот и монетарниот систем и на основите на финансирањето на општите општествени и заеднички потреби;

5) за функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за надворешна трговија:

— познавач на стопанско-економската проблематика и на економските односи со странство, а посебно на надворешната трговија, со искуство врз работите во овие области;

— способност за раководење и организирање на работите на надворешната трговија и на другите економски односи на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со странство;

6) за функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за пазар и општи стопански работи:

— познавач на стопанско-економската проблематика, а посебно на пазарот, со искуство во областа на стопанството;

— способност за раководење и организирање на работите што се однесуваат на состојбата и појавите на пазарот на стоки и услуги и на дејството на мерките на економската политика, на здружувањето на трудот и средствата во областа на прометот на стоки и услуги, на снабдноста на пазарот и др.;

7) за функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за правосудство и организација на сојузната управа:

— познавач на областа на правосудството и организацијата на управата со искуство во овие области;

— способност за раководење и организирање на работите што се однесуваат на кривичното законодавство, на законодавството за стопанските престапи и прекршоци, на правната положба на странците и меѓународната правна помош, на организацијата и начинот на работа на управата, како и на организацијата и развојот на информациониот систем и др.;

8) за функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за информации:

— познавач на системот на информирањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и странство, со искуство во областа на информирањето;

— способност за раководење и организирање на работите што се однесуваат на системот на јавното информирање и на општествениот систем на информирањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, како и на информативно-пропагандната дејност спрема странство;

9) за функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за енергетика и индустрија:

— познавач на стопанско-економската проблематика, а посебно на проблематиката од областа на енергетиката, индустријата, рударството, градежништвото и занаетлиството, со искуство врз работите во тие области;

— способност за раководење и организирање на работите што се однесуваат на економските и други прашања значајни за развојот во тие области;

10) за функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за земјоделство:

— познавач на стопанско-економската проблематика, а посебно на земјоделството и шумарството и на преработката на земјоделски производи, како и на економските односи со странство во областа на земјоделството, шумарството и водостопанството и др., со искуство во овие области;

— способност за раководење и организирање на работите во тие области;

11) за функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за сообраќај и врски:

— познавач на стопанско-економската проблематика, а посебно во областа на сообраќајот и врските, со искуство во тие области;

— способност за раководење и организирање на работите што се однесуваат на економските и други прашања значајни за развојот и функционирањето на сообраќајот и врските, на безбедноста на воздушната пловидба и на основите на безбедноста во другите области на сообраќајот;

12) за функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за труд, здравство и социјална заштита:

— познавач на областите што се однесуваат на основните права на работниците во здружениот труд и на заштитата при работата, на социјалното осигурување и другите основни права на работните луѓе со кои се обезбедува низната социјална сигурност и солидарноста, на заштитата на полнежбата и правата на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на работа во странство и др., со искуство во тие области;

— способност за раководење и организирање на работите во тие области;

13) за функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди:

— познавач на проблематиката на основните права на борците, воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци и на остварувањето на тие права, со искуство во тие области;

— способност за раководење и организирање на работите во тие области;

14) за функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за законодавство:

— познавач на работите од областа на законодавството и изградбата на правниот систем и искуство во овие области;

— способност за раководење и организирање на работите што се однесуваат на прашањата значајни за изградбата на сојузното законодавство и на единствениите основи на правниот систем, за подготвувањето на сојузните закони и другите прописи и општи акти и на работите за обезбедување на методолошко единство и согласност на тие прописи и општи акти со Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и со сојузните закони.

Посебните критериуми од став 1 на овој член се применуваат и на предлагањето и изборот на кандидати за заменици на функционерите кои раководат со сојузните органи на управата наведени во тој став.

Член 7

За предлагањето и изборот на кандидати за генерален директор на Сојузниот завод за општествено планирање и негов заменик се применуваат следниве посебни критериуми:

— истакнат познавач на актуелната проблематика на стопанскиот и општествениот развој на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и познавач на светските и регионалните текови и тенденции во оваа област;

— искуство во работата врз задачите од областа на општественото планирање;

— висока стручна подготовка.

Член 8

За предлагањето и изборот на кандидати за гувернер на Народната банка на Југославија и негов заменик се применуваат следниве посебни критериуми:

— истакнат познавач на паричниот, кредитниот и банкарскиот систем и познавач на девизниот и надворешнотрговскиот систем, на механизмот и мерките на монетарно-кредитното регулирање, на кредитните односи со странство и на односите со меѓународните финансиски организации;

— искуство на соодветните работи во банките и други финансиски организации, во општествено-политичките заедници или финансиските организации во странство;

— висока стручна подготовка.

Член 9

За предлагањето и изборот на кандидати за генерален директор на Службата на општественото книговодство на Југославија и негов заменик се применуваат следниве посебни критериуми:

— познавач на општествено-економскиот систем и на мерките на економската политика, како и познавач на општествениот систем на информирањето, на системот на општествената контрола и на системот на плаќањата во земјата;

— искуство во организирањето на процесот на трудот врз работите од делокругот на Службата на општественото книговодство или врз сродни работи;

— висока стручна подготовка.

Член 10

За предлагањето и изборот на кандидати за претседател и судии на Сојузниот суд и за сојузен јавен обвинител се применуваат следниве посебни критериуми:

— истакнат познавач на определената правна област кој е способен да придонесе кон развивање и унапредување на судската практика;

— способност креативно да придонесува кон реализацијата на општествените цели на правосудниот систем и кон анализирањето на општествените односи и појави што се од значење за зацврстувањето на уставноста и законитоста.

Посебните критериуми од став 1 на овој член се применуваат и на предлагањето и изборот на кандидати за заменици на сојузниот јавен обвинител.

Член 11

За предлагањето и изборот на кандидати за судии-поротници на Сојузниот суд се применува посебен критериум — да го познаваат општествено-економскиот и општествено-политичкиот систем.

Член 12

За предлагањето и изборот на кандидати за сојузен јавен правобранител се применуваат следниве посебни критериуми:

— истакнат познавач во определената правна област;

— искуство во правосудните органи и општествено-политичка активност врз остварувањето на уставноста и законитоста.

Посебните критериуми од став 1 на овој член се применуваат и на предлагањето и изборот на кандидати за заменици на сојузниот јавен правобранител, со тоа што на кандидатот за заменик кој раководи со меѓународен елемент се применува и посебен критериум — знаење на еден светски јазик.

Член 13

За предлагањето и изборот на кандидати за сојузен општествен правобранител на самоуправањето и негови заменици се применуваат следните посебни критериуми:

— познавач на општествено-политичкиот систем и на општествено-економските односи, а посебно на остварувањето на заштитата на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост;

— искуство во работата во општествено-политичките организации, во општествено-политичките заедници, во организациите на здружен труд, во самоуправните организации и заедници и др.

Член 14

За предлагањето и изборот на кандидати за генерален секретар на Собранието на СФРЈ и негов заменик се применуваат следниве посебни комитерии:

— способност за организирање на стручната работа и за обезбедување на другите услови за работа и функционирање на работата на Собранието на СФРЈ, на соборите на Собранието на СФРЈ и на делегатите во Собранието на СФРЈ;

— искуство врз соодветните работи и познавање на општествено-политичкиот и општествено-економскиот систем и на правниот систем;

— соодветен факултет.

Член 15

За предлагањето и изборот на кандидати за секретар на собор на Собранието на СФРЈ се применуваат следните посебни критериуми:

— способност за организирање на стручната работа за потребите на соборот, на делегатите во соборот и за раководење со стручната служба на соборот;

— искуство врз соодветните правни и други стручни работи и познавање на општествено-економскиот и општествено-политичкиот и правниот систем;

— правен факултет.

Член 16

За предлагањето и изборот на кандидати за секретар за законодавство на Собранието на СФРЈ се применуваат следниве посебни критериуми:

— искуство врз законодавно-правните и другите нормативни работи;

— способност за организирање на стручната законодавно-правна или друга нормативна работа и за раководење со таа работа;

— правен факултет.

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 17

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 520
1 април 1982 година
Белград

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ;
Руди Колак, с. р.

Претседател на
Соборот на републиките и покраините,
Зоран Ѓељич, с. р. Претседател на
Сојузниот собор,
Стоја Томашевиќ-Ариесен, с. р.

192.

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на седницата од 9 декември 1981 година, го разгледуваше и го прифати Извештајот за остварувањето на општествената самозаштита во системот на самоуправувањето.

Врз основа на расправата за Извештајот водена на седницата на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, како и врз основа на расправата што за Извештајот е водена во работните тела на Соборот и во многубројните субјекти на делегатското одлучивање во републиките и автономните покраини и во органите на Сојузот на комунистите и Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на ниво на федерацијата, Сојузниот собор оцени дека, наспроти на слабостите и недостатоците во остварувањето и развивањето на општествената самозаштита, се постигнати значајни резултати. Таа во практиката се повеќе се потврдува како основен, најприфатлив облик на заштита на општеството и станува интегрален дел и значајна компонента на побрзиот развој и демократизација на нашето општество врз основите на социјалистичкото самоуправување. Општествената самозаштита е значаен елемент на борбата за остварување на политиката за економска стабилизација на земјата.

Како функција на социјалистичкото самоуправување и израз на самоуправните права и одговорноста на работните луѓе и граѓаните со својата непосредна активност да го штитат нашиот социјалистички самоуправен поредок и неговите основни вредности, општествената самозаштита постојано се развива, унапредува и сè поуспешно се остварува.

Задачите во развивањето и остварувањето на општествената самозаштита произлегуваат од Уставот на СФРЈ, Законот за здружениот труд и другите соодветни закони, од Резолуцијата за основите за остварување на општествената самозаштита во системот на самоуправувањето, како и од ставовите на X и на XI конгрес на СКЈ.

Работните луѓе и граѓаните, организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници, општествено-политичките организации, општествено-политичките заедници и пивните органи со остварување на општествена самозаштита ги спречуваат дејностите со кои се загрозува независноста, територијалната целост и одбранбената способност на земјата, се поткопува власта на работничката класа, самоуправната и економската основа на општеството, се развива братството и единството и рамноправноста на народите и народностите и се штитат општествениот имот, самоуправните и другите права и слободите на работните луѓе и граѓаните.

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ укажува на тоа дека развивањето и остварувањето на општествената самозаштита овозможува и бара побрзо поопштествување на работите на безбедноста и заштитата, како интегрални функции на социјалистичките самоуправни односи и составен дел од самоуправните права и одговорности на работните луѓе и граѓаните и другите субјекти на нашето општество.

Општествената самозаштита не се остварува секаде еднакво успешно како свесна и организирана активност на сите субјекти на општеството. Не е секаде го потполност сфатена општествено-политичката суштина на општествената самозаштита и таа не се остварува во сите, па често ни во главните свои содржини, туку тие содржини суштествено се стеснуваат, што непосредно влијае врз остварувањето на основните права и должности на работните луѓе и граѓаните. Тие права и должности често се ограничуваат и осиромачуваат со бюрократско-технократско дејствување и со однесување на поединци и групи, со недоволна политичка ангажираност на субјективните

сили, со застој во развојот на самоуправувањето, како и со бавна трансформација на органите на управата, организациите и правосудните органи, односно на нивните функции врз основите на самоуправувањето.

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ истакнува дека општествената самозаштита се остварува и развива како најнепосредна свесна, секојдневна активност на работните луѓе и граѓаните, пред сè, во основните организации на здружен труд и во месните заедници, како основни Келии на општеството. Таму каде што немаше непосредна, свесна и секојдневна активност на работните луѓе и граѓаните, менување на нивните навики, начинот на мислење, развивање на свеста за потребата, должностите и правото непосредно да ги чуваат и штитат вредностите и придобвките на Народноослободителната борба и социјалистичката револуција, братството и единството на нашите народи и народности, како и достигнувањето на социјалистичкиот самоуправен развој, дојде до сериозни тешкотии во остварувањето на општествената самозаштита. Тоа се потврди во контрареволуционерните настани во САП Косово.

Решавачка борба на овој план мораат да водат организираниите социјалистички сили на нашето општество, на чело со Сојузот на комунистите.

Значајна улога во развивањето и остварувањето на општествената самозаштита имаат делегатските собранија. Врз нив лежи одговорноста за разгледувањето на целината на општествените односи и функционирањето на сите фактори на општествената самозаштита. Делегатските собранија и другите делегатски структури немаа доволен увид во работата на сите носители на општествената самозаштита, па со тоа се намалува можноста за влијание на делегатските собранија врз развојот на вкупните самоуправни односи, врз јакнењето на законитоста, односно надминувањето на слабостите што оневозможуваат уште побрз развој на социјалистичкото самоуправување. Посебно треба да се укаже на тоа дека делегатските собранија сè уште предимно ја „потврдуваат“, а не ја „утврдуваат“ политиката за безбедност и заштита на општеството и дека нивната координациона и насочувачка улога во оваа област уште не е во целост развиена.

Политичко-безбедносните процени се основа за успешно остварување на општествената самозаштита, односно за навремена, добро организирана, координирана и ефикасна општествена акција, но такви можат да бидат само тогаш кога ја одразуваат вистинската состојба во областа на која се однесуваат. Досегашните искуства бараат менување на практиката политичко-безбедносна проценка да се врши само врз основа на оцените и сознанијата на специјализираните органи, служби или поединци. Во тоа треба да учествуваат сите надлежни општествени структури, организациите на здружен труд, месните заедници, органите на општествено-политичките заедници и општествено-политичките организации — за да можат политичко-безбедносните процени да бидат резултат на најшироките сознанија за состојбата и проблемите во одредени области од општествениот живот и за да можат работните луѓе и граѓаните во организациите на здружен труд, во месните заедници и во другите форми на организирање, каде што работат и живеат, успешно да ги извршуваат своите обврски.

Комитетите за општонационална одбрана и општествена самозаштита придонесоа кон јакнење на општествената самозаштита. Со нивното формирање се остварува поуспешна координација и насочување на активностите на сите носители на општествената самозаштита. Меѓутоа, во практиката во функционирањето на овие органи се забележани и определени слабости што се појавуваат, пред сè, во фактот што комитетите често се занимаваат и со оние аспекти на политичко-безбедносната проблематика,

што спаѓаат во работите и задачите, односно во надлежност на другите фактори на општествената самозаштита. Се забележуваат појави дека оцените на комитетите за политичко-безбедносната состојба не подлежат на верификација на Собранијата на општествено-политичките заедници и на другите органи што ги избираат комитетите, односно што ги именуваат.

Информирањето на работните луѓе и граѓаните се уште не е задоволително затоа што не дава актуелни, навремени, редовни и акциони информации што би овозможувале сознанија за сите, пред се, за практичните содржини на општествената самозаштита и што би поведувале и би упатувале на преземање на најефикасни мерки. Исто така, тоа се уште не е во целост во функција на осмислување на субјектите на општествената самозаштита за да можат да ги препознаат формите на непријателското дејствување и нивните носители, со кои се загрозува безбедноста на земјата и нејзиниот социјалистички развој врз основите на самоуправувањето. Има задоцнети реагирања, непотполни и неодмерени информации, стихийно и недоволно организирано известување — што во одделни моменти и во некои средини им одговара на појавите на дезинформации, ширење на невистини, создавање на потрошувачка треска и на други негативни појави, што создаваат несигурност и паника кај работните луѓе и граѓаните.

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, во рамките на своите уставни овластувања, не ги искористи сите можности во поглед на насочувањето и координацијата во општествената самозаштита. Некои прашања, проблеми и искуства во остварувањето на општествената самозаштита треба да ги разгледава Собранието на СФРЈ, со оглед на тоа што безбедноста на Југославија е неделива и дека загрозувањето на кој и да е дел од земјата е едновременно напад на целата земја и на нејзиниот интегритет. Исто така, треба и натаму да се развива улогата на насочување и координација на ССРЈ во областа на општествената самозаштита, како фронт на организирани социјалистички сили. Поуспешното остварување на заедничките задачи на органите и организациите на ниво на федерацијата од областа на општествената самозаштита наметнува потреба од посериозна политичка координација во СК и ССРЈ.

Тргувајќи од истакнатите оценки и констатации, врз основа на член 136 од Деловникот на Собранието на СФРЈ и на член 219 од Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на седницата од 1 април 1982 година, ги донесува следниве

ЗАКЛУЧОЦИ

I

1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ укажува дека општествената самозаштита, како основна најприфатлива форма на заштита на општеството и составен дел од социјалистичкото самоуправување, може да се остварува и да се развива единствено со непосредна, свесна и секојдневна активност на работните луѓе и граѓаните во основните организации на здружен труд, месните заедници, во други самоуправни организации и заедници. Основна насочувачка и мобилизаторска улога во тоа има Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, како најширок фронт на организирани социјалистички сили.

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ истакнува дека делегатските собранија на општествено-политичките заедници во утврдувањето на политиката и остварувањето на политичката контрола во областа на општествената самозаштита треба да остваруваат непосреден увид во дејствувањето на сите носители на општествената самозаштита, а со тоа обезбедуваат и најширока насочувачка и координирачка улога на Собранијата во развивањето и остварувањето на општествената самозаштита.

Делегатските собранија при остварувањето на своите програми за работа треба да ги вградуваат содржините на општествената самозаштита во своите документи и одлуки.

3. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ укажува дека Собранијата на општествено-политичките заедници како органи на општественото самоуправување и највисоки органи на власта, во рамките на своите уставни овластувања, треба порешително да се залагаат за поопштествување на работите на безбедноста и заштитата на уставниот поредок, за да се вклучуваат работните луѓе и граѓаните што непосредно во вршењето на тие работи.

Државните органи треба бескомпромисно и доследно да преземаат законски и други мерки за спречување на незаконитите појави со кои се загрозува стабилноста на нашето општество и постојано да вложуваат усилби за стручно, кадровско и техничко оспособување заради што подобро превентивно дејствување во остварувањето на општествената самозаштита. Потребна е постојана, систематска и организирана борба против остатоците од етатистичко-бирокарскиот монопол што го спречува дејствувањето на работниот човек и граѓанинот во непосредното развивање на општествената самозаштита.

Заради натамошно поопштествување на работите на безбедноста, државните органи во остварувањето на општествената самозаштита се должни постојано да го приспособуваат и да го усогласуваат својот метод и начин на работа со потребите и со степенот на развојот и организираноста на основните самоуправни организации и заедници.

4. Општествената самозаштита и општонародната одбрана треба и натаму да се изградуваат и остваруваат врз единствени општествено-политички основи, како меѓусебно поврзани функции во остварувањето на заедничката цел во одбраната на земјата, и заштитата на општественото уредување утврдено со Уставот на СФРЈ.

5. Покрај одговорноста на Комитетот за општонародна одбрана и општествена самозаштита за единствено, навремено и ефикасно дејствување на одбранбениот и самозаштитниот систем, треба и натаму да се зајакнува и да се развива ефикасноста на работата на сите општествени самоуправни органи кои самостојно и во рамките на своите надлежности утврдени со уставот, законот и со самоуправниот општ акт ги остваруваат задачите на општествената самозаштита и на општонародната одбрана.

6. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ истакнува дека информирањето за безбедноста и заштитата на општеството, како дел од системот на информирањето во општеството, мора повеќе да ја изразува состојбата и актуелните прашања од оваа област во конкретните општествени средини и да придонесува за поголемо учество на работните луѓе и граѓаните во утврдувањето на политиката, одлучувањето и непосредното ангажирање врз организирањето и остварувањето на задачите на општествената самозаштита. Средствата на јавното информирање треба да настојуваат, преку информации, да придонесат на подигањето на општата безбедносна култура на работните луѓе и граѓаните.

Општествено-политичките организации имаат посебна обврска сестрано и континуирано да работат врз што целосното информирање на нашите граѓани на работа во странство за сите прашања и проблеми на нашиот внатрешен развој, па и за мерките и акциите за спроведување на општествената самозаштита помеѓу нив.

7. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ истакнува дека е потребно да се продолжи процесот на вградување на содржините, а особено на идејно-политичките основи на општествената самозаштита во наставните програми на основното, средното и високото школо. И тоа не само во посебните предмети за општествената самозаштита и општонарод-

ната одбрана, туку во целокупната програма на воспитувањето и образованието. Постојаното и системското воспитување во рамките на редовното школување и образование при работата ќе придонесе на подобрувањето на безбедносната култура на работните луѓе и граѓаните.

Поопштествувањето на работите на безбедноста и заштитата на општеството отвора потреба од пошироко ангажирање на науката и побрзо развивање на истражувачката дејност во оваа област.

II

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ:

— во рамките на своите уставни овластувања редовно ќе ги разгледува заедничките прашања и искуства во остварувањето на општествената самозаштита во рамките на правата и должностите на федерацијата, ќе врши насочување и координација во оваа област;

— тргнувајќи од општествено-политичката суштина на општествената самозаштита, од нејзиниот развој врз основите на социјалистичкото самоуправање, ќе настојува неговите одлуки да придонесат за натамошно развивање на одбраната и заштитата на општеството;

— порешително и поцелосно ќе врши политичка контрола над работата на Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата во спроведувањето на утврдената политика, извршувањето на сојузните закони и другите општи акти во областа на општествената самозаштита;

— посебно внимание ќе и посвети на ефикасноста на работата на инспекциските, на контролно-надзорните органи, односно на органите за откривање, goneње и пресудување, кои според својата надлежност се грижат за заштитата на уставноста и законитоста, за остварувањето и заштитата на уставните слободи и права на работните луѓе и граѓаните, промената на сојузните закони и утврдената политика, заштитата на самоуправањето и општествената сопственост;

— врз основа на Законот за основите на државната безбедност ќе формира соодветна комисија.

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ посебно укажува на потребата од уште поинтезивно ангажирање на делегатите во Социјалистичкиот сојуз на работниот народ и во сите негови форми на дејствување, врз развивањето и остварувањето на општествената самозаштита, со оглед на тоа што Социјалистичкиот сојуз е најширока политичка основа и координатор на активностите на општествената самозаштита во системот на социјалистичкото самоуправање.

III

Согледувајќи го постигнатиот степен на развојот на општествената самозаштита, Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ укажува на потребата во наредниот период да се пристапи кон новелирање на Резолуцијата за основите за остварување на општествената самозаштита во системот на самоуправањето, што во 1973 година ја донесе Сојузната скупштина.

Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 020-81/81

1 април 1982 година
Белград

Сојузен собор на Собранието на Социјалистичка
Федеративна Република Југославија

Претседател
на Сојузниот собор,

Стана Томашевиќ-Ариесен, с. р.

193.

Врз основа на чл. 101, 106 и 109, во врска со член 9 став 2 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за Општествениот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76 и 66/80), Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на САП Војводина и Извршниот совет на Собранието на САП Косово, склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ОСНОВИТЕ НА ДОЛГОРОЧНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ И ПРИМЕНУВАЊЕ НА НУКЛЕАРНАТА ЕНЕРГИЈА ВО ЕНЕРГЕТИКАТА ДО 2000 ГОДИНА

I. Општи одредби

Член 1

Учесниците на овој договор се согласни дека развојот и применувањето на нуклеарната енергија во енергетиката е составен дел на долгорочната енергетска политика на земјата.

Член 2

Учесниците на овој договор се согласни дека е заеднички интерес да се утврдат со овој договор основните елементи на заедничката политика и на единствената програма за долгорочен развој и применување на нуклеарната енергија во енергетиката.

Учесниците на овој договор се согласни дека основни елементи во смисла на став 1 од овој член претставуваат: истражувањата и експлоатацијата на нуклеарните сировини, развојот на технологиите во нуклеарниот горивен циклус и развојот на производството на материјали и опрема за нуклеарните центри.

Член 3

Тргнувајќи од оценетите можности за производство на електрична енергија и од хидропотенцијалите, од резервите на јаглен во земјата и од долгорочното определување дека врз нив ќе се заснова најголем дел од производството на електрична енергија до 2000 година, како и од потрошувачката на електрична енергија и можностите за развој на нуклеарната технологија, учесниците на овој договор ги утврдуваат заедничките интереси и цели што треба да се остварат во периодот до 2000 година во развојот и применувањето на нуклеарната енергија за потребите на производството на електрична енергија.

Од нуклеарните извори ќе се намираат потребите за електричната енергија предвидена со долгорочната енергетска политика и долгорочниот енергетски биланс на земјата, а обемот на производство од тие извори ќе зависи, помеѓу другото, и од расположивоста на нуклеарните сировини во земјата и можноста за нивно обезбедување, од динамиката на преносот на странска и освојувањето на сопствена нуклеарна технологија и од економските можности на земјата.

Учесниците на овој договор, заради намалување на зависноста на земјата од увозот на нуклеарни сировини, ќе преземаат активности и мерки од својата надлежност за што поголемо производство на нуклеарни сировини во земјата и во соработка со земјите во развој, како и за нивно вкупно рационално користење.

Член 4

Учесниците на овој договор се согласни дека, заради остварување на овој договор, ќе го поддржуваат максималниот самостоен развој на земјата во целост во освојувањето на технологиите и опремата за нуклеарниот горивен циклус, производството на материјали и опрема за нуклеарните центри и друга специфична опрема за инфраструктурните нуклеарни постројки, како и во проектирањето и изградбата на нуклеарни центри и постројки, врз основа на што потполно искористување и обединување на сопствените можности и знаења.

Член 5

Учесниците на овој договор се согласни во рамките на своите права и овластувања, да ги поттикнуваат организациите на здружен труд, самоуправни-те интересни заедници и другите заинтересирани организации и заедници да склучуваат самоуправни спогодби и општествени договори за да се обезбеди извршувањето на овој договор.

Член 6

Тргувајќи од специфичноста на применување-то на нуклеарната енергија и од долгорочноста на сите фази на нејзиниот развој, а заради обезбедува-не на неопходниот континуитет на развојот, учес-ниците на овој договор се согласни дека основите на долгорочната политика на развојот и применување-то на нуклеарната енергија во енергетиката, утврде-ни со овој договор, ќе бидат составен дел на средно-рочните и долгорочните општествени планови за развој на заинтересираните републики и автономни покраини, како и на федерацијата.

II. Заеднички интереси и цели во политиката на развојот

Член 7

Заеднички интереси и цели во политиката на развојот и примената на нуклеарната енергија во енергетиката се:

1) долгорочно и сигурно обезбедување на произ-водството на потребните количества електрична енергија од нуклеарните центри, што ќе се утвр-дат со долгорочната политика на развојот на енер-гетиката и долгорочниот енергетски биланс на зем-јата, како и со енергетската политика и енергетски-те биланси во рамките на среднорочните општест-вени планови за развој;

2) планирање, проектирање, изградба, испитува-ње и експлоатација на нуклеарните енергетски и инфраструктурни постројки;

3) обезбедување на потребните количества гори-во со интензивни геолошки и техничко-технолошки истражувања и со користење на домашни нукле-арни сировини, како и со геолошки истражувања и со други потфати во странство, особено во земјите во развој, заради утврдување и проширување на резервите на нуклеарни сировини и обезбедување на континуитет на производството на нуклеарно го-риво;

4) најголемо можно овладување со технологи-јата на нуклеарниот горивен циклус;

5) освојување на производството на специфич-ни нуклеарни материјали и опрема за нуклеарните центри и други нуклеарни постројки;

6) утврдување на оптимални локации за нук-леарните центри и индустриските постројки на нуклеарниот горивен циклус и за објектите за без-бедно складирање на исцрпеното нуклеарно гориво на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

7) обезбедување техничка сигурност и безбед-ност на работата на нуклеарните центри и на ин-

дустриските постројки на нуклеарниот горивен цик-лус, во согласност со прописите и преземените ме-ѓународни обврски на земјата;

8) обезбедување на услови за преработка на ис-црпеното нуклеарно гориво заради користење на преостанатиот уран и создадениот плутониум за нуклеарно гориво во нуклеарните центри;

9) обезбедување услови за преработка и долго-рочно складирање на радиоактивните отпадоци во земјата или во странство;

10) обезбедување на заштита на природните и со труд создадените вредности на човековата среди-на во согласност со прописите и со преземените ме-ѓународни обврски на земјата;

11) развој и оспособување на научноистражу-вачките, развојните, проектантските, изведувачките и електростопанските организации на здружен труд и на организациите на здружен труд во областа на индустријата што се занимаваат со развој и примену-вање на нуклеарната енергија во енергетиката;

12) долгорочно обезбедување на научни и струч-ни кадри за потребите на развојот и применувањето на нуклеарна енергија во енергетиката, по пат на школување и специјализација;

13) долгорочно поврзување на електростопан-ските организации, производителите на материјали и опрема за нуклеарни центри, научноистражу-вачките организации, банките и другите заинтере-сирани самоуправни организации и заедници, ангажирани во реализацијата на одредбите на овој договор, во заедници на здружениот труд за меѓусеб-на планска и деловна соработка;

14) поттикнување и унапредување, со одделни земји, на индустриската кооперација и на транс-ферот на знаења и искуства, посебно за клучните технологии.

Член 8

Учесниците на овој договор се согласни дека ќе изградуваат нуклеарни центри до 2000 година врз база на заеднички определен единствен нуклеарен горивен циклус, со природен уран или со збогатен уран.

Учесниците на овој договор се согласни дека при изборот на единствен горивен циклус и на типовите на нуклеарни центри треба да се води сметка за можноста за вклопување на наредните нуклеарни центри во електроенергетскиот систем на земјата од техничко, технолошко, енергетско, економско и општествено становиште, со цел да се постигне нај-голема можна сигурност и најповолна цена на елек-тричната енергија за потрошувачите.

Учесниците на овој договор се согласни дека ќе се договараат за динамиката на реализацијата на из-браниот нуклеарен горивен циклус.

III. Развој и производство на нуклеарни сировини, нуклеарно гориво и опрема за нуклеарните центри

Член 9

Учесниците на овој договор ќе иницираат и ќе го поддржат склучувањето на самоуправни спогод-би со кои ќе се утврдат програмите за долгорочна проекција и истражувања, производство и прера-ботка на нуклеарни сировини во земјата и во стран-ство, програмите и динамиката на развојот на тех-нологијата за добивање уран од други извори (фос-фат, лепел на јаглени и др.), како и единствени критериуми за настапување во истражувањето и набавката на уран во странство.

Учесниците на овој договор се согласни дека еден од суштествените услови за донесување одлу-ки за изградба на нуклеарни центри е долгороч-ното обезбедување на потребните количества уран.

Член 10

Учесниците на овој договор се согласни дека, во рамките на своите надлежности, ќе го поттикнуваат склучувањето на самоуправни спогодби за поврзување во заедници на здружен труд за меѓусебна планска и деловна соработка на основните, работните и сложените организации, на деловните заедници, на банките и другите заинтересирани самоуправни организации и заедници, а посебно во областа на енергетиката, индустријата за преработка на метали, науката и геолошките истражувања, и нивното здружување на ниво на земјата заради усогласување на заедничките интереси.

Членките на заедниците за меѓусебна планска и деловна соработка од став 1 на овој член, во рамките на тие заедници, ќе го обезбедуваат својот интерес во вршењето на дејноста и развојот на геолошки истражувања на нуклеарните сировини на перспективните геолошки формации, заради извојување и експлоатација на најповолните лежишта на уран и за проектирање и изградба на производствени и преработувачки капацитети. Заради тоа ќе ги усогласуваат програмите за развој, работа и производство, ќе организираат определени заеднички дејности и ќе ги здружуваат потребните средства.

Член 11

Ако производството на домашен уран не биде доволно, учесниците на овој договор се согласни дека заинтересираните републики и автономни покраини во согласност со системот на економските односи со странство, ќе преземаат мерки за навремено обезбедување на количествата на уран и нуклеарно гориво што недостигаат, а по потреба и на услуги за збогатување.

Материјалните обврски за реализација на набавките и услугите од став 1 на овој член ќе се регулираат со самоуправни спогодби на заинтересираните организации и нивните заедници.

Член 12

Учесниците на овој договор се согласни да создаваат услови за постепено осамостојување во развојот и овладувањето со технологиите на нуклеарниот горивен циклус и на тој начин да придонесуваат за најголема можна самостојност на земјата во оваа област. Заради тоа, во рамките на своите надлежности, ќе преземаат мерки и ќе ги поттикнуваат заинтересираните организации на здружен труд, банките, самоуправните интересни заедници во областа на науката и другите самоуправни организации и заедници, со самостојно здружување на труд и средства, да обезбедат материјална основа за стекнување на потребните знаења и искуства во земјата за сите клучни технологии, создавајќи предуслови за развој на домашните и за избор и применување на неопходните странски технологии.

Член 13

Тргувајќи од тоа дека клучните технологии на нуклеарниот горивен циклус се збогатувањето на уранот, добивање на тешка вода, изработката и тестирањето на горивните елементи, складирањето и преработката на ислуженото гориво и преработката и складирањето на радиоактивните отпадоци, учесниците на овој договор се согласни дека за реализација на тие технологии, истражувачко-развојните програми треба да ги опфатат:

1) истражувачко-развојната работа врз освојување на технологијата на збогатување на уранот односно на тешката вода;

2) освојувањето на производството на горивни елементи за нуклеарните центри;

3) освојувањето на технологијата на преработката на ислуженото нуклеарно гориво заради користење на плутониумот за енергетски цели;

4) освојувањето на технологијата на преработката и депонирањето на радиоактивните отпадоци.

Заради остварување на програмите од став 1 на овој член неопходна е изградба на експериментални уреди и соодветни пробни постројки.

За потребите на тестирањето на горивните елементи и материјали, на испитувањето на режимот на согорување на горивото и другите експерименти за унапредување на технологијата на нуклеарните реактори и испитување на новите типови горивни елементи и на компонентите на опремата заради користење во термални и брзи оплодни реактори. Ќе се изгради нуклеарен реактор со постројките потребни за негов погон и одржување.

Член 14

Учесниците на овој договор се согласни дека до одлуката за избор на типот на втората нуклеарна централа заеднички ќе изберат единствен нуклеарен горивен циклус, во согласност со член 8, а според постапката утврдена во член 22 од овој договор, кој ќе биде основа за договарање на изградбата на нуклеарни центри и индустриски постројки на нуклеарниот горивен циклус.

Член 15

Учесниците на овој договор се согласни дека, зависно од избраниот нуклеарен горивен циклус, за развојот и применувањето на нуклеоната енергија во енергетиката и за изградбата на нуклеарни центри е неопходно да се развиваат домашни капацитети за развој и производство на материјали и опрема за нуклеарните центри и индустриските постројки на горивниот циклус и дека заради тоа, во согласност со прописите и со своите права и овластувања, ќе го поттикнуваат таквиот развој на домашната индустрија, ресурсна кон производството на опрема и материјали за термоцентрали со поголеми енергетски капацитети.

Учесниците на овој договор се согласни дека, во согласност со одлуката од став 1 на овој член ќе го поттикнуваат развојот и оспособувањето на домашните организации за проектирање, изградба, надзор, испитување и експлоатација на нуклеарните центри и другите нуклеарни постројки.

Член 16

Учесниците на овој договор ќе го поттикнуваат склучувањето на самоуправни спогодби со кои, со здружување на трудот и средствата на заинтересираните организации на здружен труд, на банките и на другите самоуправни организации и заедници, ќе се обезбеди домашната индустрија да се оспособи за производство на материјали и опрема за нуклеарни центри, за домашни потреби и за извоз.

Со самоуправните спогодби од став 1 на овој член треба, помеѓу другото, да се утврди деловната и научно-техничката соработка со која ќе се изврши поделба на програмите за производство, кооперација и специјализација, како и обемот и начинот на обезбедување на потребните средства за изградба на нови и за модернизација на постојните производствени капацитети на домашната машиноградба и електромашиноградба, на црната и обоената мета-

лургија и другите гранки на индустријата потребни за развој и изработка на клучна спрема за нуклеарните центри и за производство на специјални материјали за изработка на потребните компоненти.

Член 17

Заради усогласување на општествените интереси во прибавувањето и користењето на технологијата, техниката и другите знаења со развојот на домашните научни, истражувачки, развојни и производствени дејности, спречување на паралелниот увоз на исти технологии и изградбата на капацитети, како и заради обезбедување на рационално трошење на општествените средства, учесниците на овој договор се согласни во неговото спроведување, со заедничка активност и соработка, да обезбедат единствена политика при увозот на технологијата за реализација на програмата за развој и применување на нуклеарната енергија во енергетиката.

IV. Научноистражувачка работа и оспособување на научните и стручните кадри

Член 18

Учесниците на овој договор се согласни дека е потребно плански и програмски да се насочува и меѓусебно координира научноистражувачката работа и да се зајакнува нејзината материјална и кадровска основа, заради нејзино непосредно што порационално и поефикасно ангажирање во онис фундаментални и применети истражувања што се во непосредна врска или што непосредно придонесуваат за реализација на програмата за развој и применување на нуклеарната енергија во енергетиката, вклучувајќи го и истражувањето на новите нуклеарно-енергетски системи врз база на физија и фузија, посебно на брзите оплодни реактори.

Учесниците на овој договор, во рамките на своите надлежности, заеднички ќе обезбедуваат и соодветна соработка со научните институции во други земји.

Член 19

Учесниците на овој договор, во рамките на своите надлежности, ќе поттикнуваат склучување на самоуправни спогодби помеѓу организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници ангажирани во развојот, изградбата и експлоатацијата на нуклеарните центри и нуклеарната енергија и соодветните организации од областа на науката и образованието заради утврдување и усогласување на соодветните наставни планови на сите образовни нивоа за подготвување на потребните кадри и на долгорочните програми за образование и оспособување на научните и стручните кадри потребни за реализација на програмата за развој и применување на нуклеарната енергија во енергетиката, вклучувајќи ги и кадрите за потребите на инспекциските и другите работи во областа на нуклеарната енергија.

V. Собирање податоци од странски организации за избор на нуклеарниот горивен циклус и на типовите на нуклеарни центри

Член 20

Учесниците на овој договор се согласни дека за избор на нуклеарниот горивен циклус и на типовите на нуклеарни центри е неопходно да се утврди единствена постапка за собирање на техничките,

технолошките, економските, финансиските и други податоци и услови од странски организации, влади и владини институции, како и да се регулира постапката за утврдување на предлогот за наведениот избор.

Учесниците на овој договор се согласни постапката за реализација на одредбата од став 1 на овој член да се регулира со општествен договор помеѓу самоуправните интересни заедници во областа на енергетиката и електростопанството, на основните организации на здружен труд од електростопанството, машиноградбата и електромашиноградбата и научноистражувачките организации и учесниците на овој договор.

Учесниците на овој договор се согласни општествениот договор од став 2 на овој член да се склучи во рок од шест месеци од денот на потпишувањето на овој договор.

VI. Мерки на економската политика и други мерки и активности за спроведување на договорот

Член 21

Учесниците на овој договор се согласни дека ќе внесат соодветни одредби од овој договор во општествените планови за развој за периодот од 1981 до 1985 година, како и во долгорочните планови за развој во периодот до 2000 година.

Член 22

Учесниците на овој договор се согласни дека учесниците на општествениот договор од член 20 став 2 на овој договор ќе ги утврдат елементите на одлуките и ќе изработат предлог-одлуки за избор на нуклеарниот горивен циклус и за избор на типовите на нуклеарни центри.

Одлуките од став 1 на овој член ќе ги донесе Сојузниот извршен совет, со претходна согласност од извршните совети на собранијата на републиките и од извршните совети на собранијата на автономните покраини, а на предлог од заинтересираните самоуправни организации и заедници.

Член 23

Учесниците на овој договор се согласни дека ќе се пристапи кон избор на типовите на нуклеарни центри по донесувањето на одлуката за избор на единствениот нуклеарен горивен циклус во согласност со чл. 8 и 14 на овој договор.

Член 24

Учесниците на овој договор се согласни во Договорот за основите на долгорочниот план на Југославија за периодот од 1985 до 2000 година за развој на енергетиката да се утврди вкупната моќност на нуклеарните центри, динамиката на нивната изградба и начинот на вклучување во единствениот електроенергетски систем на Југославија.

Член 25

Учесниците на овој договор се согласни со својата активност, во согласност со прописите и политиката утврдена во долгорочните планови за развој во периодот од 1986 до 2000 година и во општествените планови за развој во периодот од 1981 до 1985 година, да го поттикнуваат создавањето на услови за побрзо здружување на трудот и средствата на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници ангажирани врз реализацијата на програмите за развој и применување на нуклеарната енергија во енергетиката за финансирање на тие програми, во согласност со поттикнувачките мерки што ќе бидат донесени за развој на електростопанството на Југославија.

Член 26.

Со мерки на федерацијата ќе се поттикнуваат, во рамките на насоките и мерките на економската политика утврдени во Општествениот план на Југославија во периодот од 1981 до 1985 година, остварувањето на договорениот развој и применувањето на нуклеарната енергија во енергетиката.

Член 27

Учесниците на овој договор се согласни дека, заради остварување на овој договор, ќе преземаат активности и мерки во согласност со рамките на мерките на економската политика што ќе бидат договорени во општествениот план на Југославија и во општествените планови на републиките и на автономните покраини.

Член 28

Учесниците на овој договор се согласни, во согласност со заедничката економска политика и со политиката на развојот, да поттикнуваат односно да преземаат мерки заинтересираните организации на здружен труд да склучат самоуправни спогодби со кои ќе ги уредат прашањата за здружување на труд и средства и другите видови соработка врз реализацијата на програмите за развој и применување на нуклеарната енергија во енергетиката, како и други прашања чие решавање е неопходно заради остварување на заедничките интереси и цели што се утврдени со овој договор.

Член 29

Учесниците на овој договор се обврзуваат дека, при изградбата на нуклеарни центри и други објекти за развој и применување на нуклеарната енергија во енергетиката, ќе ги применуваат мерките за зачувување и развој на природните и со труд создадените вредности на човековата средина и за спречување загадувањето на воздухот, почвата, водата, морето и др.

Член 30

Учесниците на овој договор се согласни, заедно со заинтересираните организации на здружен труд и заедници, со посебен општествен договор до крајот на 1981 година да го утврдат начинот и условите за решавање на прашањето на депонирањето на исцрпено гориво и за трајно депонирање на радиоактивните отпадоци од неговата преработка и од други извори.

VII. Прописи во областа на нуклеарната енергија

Член 31

Тргнувајќи од специфичностите на нуклеарната енергија и од потребата за обезбедување на максимална сигурност во нејзиното користење во нуклеарните постројки, како и од спроведувањето на меѓународните обврски на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во оваа област, учесниците на овој договор се согласни дека со прописи на федерацијата, на републиките и на автономните покраини треба на единствен начин да се регулираат особено следните прашања: изградбата и користењето на нуклеарните објекти и постројки, истражувањето, експлоатацијата, преработката, прометот, депонирањето и превозот на нуклеарните сировини и нуклеарните материјали; сигурноста на работата и физичката заштита на нуклеарните објекти, постројки и материјали; евиденцијата и надзорот над нуклеарните материјали; заштитата на човековата средина; одговорноста за нуклеарни штети; определувањето на органите и организациите што ќе се занимаваат со прашањата на развојот, контролата и користењето на нуклеарната енергија и нивните надлежности.

Учесниците на овој договор се согласни дека во врска со одредбата од став 1 на овој член е потребно да се извршат измени и дополненија во важечките закони и да се пристапи кон изработка на нови и кон измени и дополненија на важечките прописи.

VIII. Преодни и завршни одреди

Член 32

Учесниците на овој договор се согласни неговите одредби да се однесуваат и на развојот и применувањето на нуклеарната енергија во земјата и дека на учеството на организациите на здружен труд во евентуалните заеднички истражувања на нуклеарните сировини во странство, во производството на материјали и опрема и учеството во инженерингот и истражувачката работа за потребите на странски партнери, ќе се применуваат важечките прописи.

Член 33

Секој учесник на овој договор може да даде иницијатива за постојно разгледување на прашањата и односите што се предмет на овој договор, како и за негови измени и дополненија.

Член 34

Учесниците на овој договор се согласни Одборот за координација и следење на спроведувањето на Договорот за основите на долгорочниот план на Југославија за развој и применување на нуклеарната енергија во енергетиката (во натамошниот текст: Одбор), составен од претставници на учесниците на овој договор, да го следи остварувањето на заедничките интереси и цели што се утврдени со овој договор, да ја координира работата и да дава иницијативи во врска со спроведувањето на овој договор.

Одборот го сочинуваат по еден претставник на секој учесник на овој договор.

Одборот најмалку еднаш годишно го анализира остварувањето на овој договор и им поднесува на учесниците на овој договор извештај за остварувањето на неговите одредби.

Секој учесник на овој договор, преку надлежните органи за работите на енергетиката, ќе обезбеди следење на извршувањето на своите обврски од овој договор. Учесниците на овој договор, во рамките на своите овластувања, ќе општеделат орган надлежен за впишење на стручните работи неопходни за утврдување на ставовите и за донесување на одлуките на Одборот.

Член 35

Овој договор се смета како склучен кога ќе го прифатат и потпишат Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини и кога ќе го потпишат Собранието на СФРЈ, собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини.

Член 36

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

За Сојузниот извршен совет,
Шукрија Узичевиќ, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина,

Лука Рељиќ, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието
на СР Македонија,

Павле Тасевски, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието
на СР Словенија,

Миливој Самар, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието
на СР Србија,

Крета Јовановиќ, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Саборот
на СР Хрватска,

Бошко Поповиќ, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието
на СР Црна Гора,

Драшко Новељки, с. р.
заменик-директор на
Републичкиот завод за
општествено планирање

За Извршниот совет на Собранието
на САП Војводина,

Баги Карољ, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието
на САП Косово,

Томислав Секулиќ, с. р.
член на Советот

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 516
31 март 1982 година
Белград

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Руди Колак, с. р.

Претседател
на Соборот на републи-
ките и покраините,
Зоран Полич, с. р.

194.

Врз основа на член 103б став 1 точка 2 од Зако-
нот за поморската и внатрешната пловидба („Слу-
жбен лист на СФРЈ“, бр. 22/77), Сојузниот извршен
совет донесува

УРЕДБА

**ЗА УСЛОВИТЕ ИШО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУ-
ВААТ ЗИМОВНИЦИТЕ ОТВОРЕНИ ЗА ЗИМУВА-
ЊЕ НА СТРАНСКИ БРОДОВИ НА ВНАТРЕШНИ-
ТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА НА КОИ ВАЖИ МЕЃУ-
НАРОДЕН ИЛИ МЕЃУДРЖАВЕН РЕЖИМ НА
ПЛОВИДБА**

Член 1

Зимовниците отворени за зимување на стран-
ски бродови на внатрешните пловни патишта на
кои важи меѓународен или меѓудржавен режим на
пловидба, мораат да имаат:

1) природен пловен пат до зимовникот длабок
3.5 м на секторот на пловниот пат под успор, дла-
бок 2.5 м на секторот на пловниот пат со слободен
тек при најнизок пловидбен водостој и широк нај-
малку 40 м;

2) воден простор длабок 2.5 м, при најнизок
пловидбен водостој;

3) место за свртница на бродовите;

4) скали на брегот за сообраќај помеѓу бродот
и брегот на меѓусебно растојание од најмалку 120 м;

5) соодветна опрема за врзување на бродовите
(битви, алки, кукачки и др.) на меѓусебно растоја-
ние од најмалку 60 м;

6) осветление на сообраќајницата, местата за
врзување и приодот;

7) топови за пена на брегот распоредени така
што да го покриваат целиот зимовник;

8) изградено противпожарно спремиште со оп-
рема потребна за интервенција во случај на пожар;

9) хидрантска мрежа со пропишаниот капаци-
тет и со притисок за потребите на ладењето и заш-
титата на соседните бродови од бродот на кој на-
станал пожар;

10) организирана служба за обезбедување
(стража-пожарникар), ако во зимовникот се смес-
тени повеќе од два брода — танкери со течно го-
риво;

11) објект за оставање на цврсти отпадни ма-
терији;

12) објект за оставање на отпадни масла и вода
загадени од масло;

13) објект за оставање на фекалии;

Врз основа на член 236 став 2 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, а во врска со член 103 став 1 од Законот
за основите на системот на општественото планира-
ње и за општествениот план на Југославија и со-
гласноста на собранијата на републиките и собра-
нијата на автономните покраини, Собранието на
СФРЈ, на седницата на Саборот на републиките и
покраините од 31 март 1982 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСНОВ-
ИТЕ НА ДОЛГОРОЧНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ЗА РАЗВОЈ И ПРИМЕНУВАЊЕ НА НУКЛЕ-
АРНАТА ЕНЕРГИЈА ВО ЕНЕРГЕТИКАТА ДО 2000
ГОДИНА**

1. Се потврдува Договорот за основите на долго-
рочниот план на Југославија за развој и примену-
вање на нуклеарната енергија во енергетиката до
2000 година што го склучија Сојузниот извршен со-
вет, извршните совети на собранијата на републи-
ките и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини и го потврдија собранијата на
сите републики и автономни покраини.

14) пристапен пат за ерска на зимовникот со најблиските сообраќајници (со патот) или со населеното место;

15) вода за пиење во доволна количина;

16) неопходни животни прехранбени продукти во кругот на зимовникот или во најблиското населено место;

17) здравствени и поштенско-телефонски-телеграфски услуги во најблиското населено место.

Член 2

Влезот за вповување на бродовите во зимовникот од член 1 на оваа уредба и за испловување од него мора да биде слободен.

Водениот простор на зимовникот не смее да биде запоседнат по целата широчина туку мора да се остави простор доволно широк за минување на бродовите по целата должина на зимовникот.

Член 3

Зимовниците отворени за зимување на странски бродови на внатрешните пловни патишта на кои важи меѓународен или меѓудржавен режим на гловидба се должни до 1 јануари 1985 година да обезбедат услови за зимување на странските бродови предвидени во член 1 на оваа уредба.

Член 4

Оваа уредба ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 91
18 март 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

195.

Врз основа на член 78 став 2 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ЛИЦАМИТЕ ОСТВАРЕНИ СО ДАВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛУГИ И СО ПРОДАЖБА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДОМАШНИ СТОКИ НА СТРАНСКИ ЛИЦА СЕ ПРЕСМЕТУВААТ КАКО ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ВО 1982 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се утврдуваат видовите на услугите и домашните стоки, како и условите под кои динарите остварени со давање на тие услуги и со продажба на тие стоки на странски лица во земјата можат да се пресметаат како девизен прилив.

Во смисла на одредбите од оваа одлука предмет на пресметка не може да биде динарската противвредност на девизните дознаки.

2. Вкупниот износ на динарите што организациите на здружен труд можат да го пресметаат како девизен прилив не може да биде поголем од вкупниот износ на динарите што странски лица ги откупили за девизи преку овластени менувачи и

динарите што Народната банка на Југославија им ги продала на странски банки за потребите на странски туристи, утврдени врз основа на податоците што ги обезбедуваат Народната банка на Југославија, надлежните народни банки на републиките и надлежните народни банки на автономните покраини и што се евидентираат во платниот и во девизниот биланс на Југославија, како и во платнобилансите позиции и девизнобилансите позиции на републиките и автономните покраини.

Од вкупниот износ на динарите од став 1 на оваа точка се одбива вкупниот износ на динарите пресметан во текот на годината во смисла на точка 7 од оваа одлука, по основа на наплатената патарина за друмски моторни товарни возила со странска регистрација.

Ако според пресметките што организациите на здружен труд од точ. 3 до 6 на оваа одлука ќе го извршат во текот на годината износот на динарите биде поголем од износот на динарите евидентирани и распоредени во извршувањето на проекцијата на платнобилансната и девизнобилансната позиција на републиката, односно автономната покраина од став 2 на оваа точка, пресметаниот износ на организациите на здружен труд од територијата на односната република или автономна покраина сразмерно им се намалува.

3. Организациите на здружен труд кои имаат сместувачки капацитети можат како девизен прилив да ги пресметуваат динарите остварени со давање на следните услуги на странски лица:

1) услуги на сместување и пансион (основни услуги) во сопствени објекти, како и во објекти закупени од физички и од општествени лица според договори за трајна соработка што се склучени во траење од најмалку една година, и тоа:

- ноќевање;
- ноќевање со појадок;
- полупансион;
- пансион;
- сместување на лица и возила во кампови;

2) вонпансионски и други угостителско-туристички услуги, вклучувајќи ја и продажбата на определени домашни стоки на странски лица и тоа:

- услуги на исхрана и пијачки;
- посредување и реализирање на туристички патувања и излети;
- давање под наем возила и пловила;
- посредување и организирање на лоз и риболов;

— услуги на мариши и на терцијарни спортско-туристички аеродроми;

— угостителски услуги дадени во казина — игри на среќа;

— посета на природни и културно-историски знаменитости;

- услуги за користење на жичарници;
- користење на гаражи, паркиралишта и сали;
- услуги на тераси, летни и зимски бавчи, плажи и базени;

— перење и чистење на рубелина и облека, како и козметичарски и бербарско-фризерски услуги и услуги на маникирање и педикирање;

— давање под наем реквизити за спорт и рекреација;

— поправки и одржување на возила и пловила;

— услуги што немаат карактер на угостителско-туристички услуги, а се вршат со угостителски услуги во туристички објекти и во бањски и климатски лекувалишта (за делот од услугите што ги извршиле на странски лица, ако организациите на здружен труд, кои ги даваат тие услуги во свои капацитети, даваат и услуги на сместување и пансион);

— продажба на домашни стоки при рецепции — во рецепциски хол;

— продажба на домашни стоки во кампови и во туристички населби од апартмански тип, што ги користат странски лица во тскот на престојот во тие објекти.

4. Провизијата наплатена по основа на извршени менувачки услуги им се признава на основните организации на здружен труд кои вршат менувачки работи како основица за утврдување на девизниот прилив.

Провизијата наплатена по основа на извршени менувачки услуги во основните организации на здружен труд кои имаат сместувачки капацитети посебно се искажува и се признава како основица за утврдување на девизниот прилив, за кој износ се наплаќува вкупната реализација од извршените други услуги.

5. Девизниот прилив врз основа на динари наплатени од странски лица за дадените услуги од точка 3 на оваа одлука се утврдува на следниот начин:

1) за дадени услуги на сместување и пансион на странски лица од точка 3 одредба под 1 на оваа одлука девизниот прилив се утврдува врз основа на вкупниот износ на реализацијата (динарска и девизна) што ја остварила основната организација на здружен труд која има сместувачки капацитети, по основа на документација од која може да се утврди дека услугата е дадена, фактурирана и наплатена на странското лице, по одбивање на дадената провизија и други понусти и по одбивање на услугите наплатени за сметка на други извршители на услуги и на услуги од точка 6 ст. 3 и 4 на оваа одлука. За вкупниот износ на таа реализација се води посебна евиденција ако во книговодството извршената услуга не се искажува на посебни аналитички сметки — конта;

2) за вонпансионски услуги и за продажба на определени домашни стоки на странски лица од точка 3 одредба под 2 на ова одлука, девизниот прилив се утврдува по видовите на услугите така што процентот на учеството на наплатената реализација од одредбата под 1 на оваа точка во вкупно наплатената реализација (во динари и во девизи) од дадените услуги на сместување и пансион на странски и на домашни лица по одбивање на дадената провизија и други понусти, услугите наплатени за сметка на други извршители на услуги, како и услугите од точка 6 ст. 3 и 4 на оваа одлука, се приметува врз наплатената реализација од дадени вонпансионски и други услуги на домашни и странски лица и од продажбата на определени домашни стоки на домашни и на странски лица. Така утврдениот износ на динарите може да биде најмногу елечипол пат поголем од износот на девизниот прилив од одредбата под 1 на овој став, освен ако се попрашање кампови, туристички населби од апартмански тип и хотели, за кои тој износ може да се движи најмногу до тројниот износ на девизниот прилив од одредбата под 1 на овој став;

3) основните организации на здружен труд од точка 3 став 1 на оваа одлука можат, наместо постапката предвидена во одредбата под 2 на овој став, реализацијата од вонпансионски и други угостителско-туристички услуги и од продажба на определени домашни стоки да ја утврдуваат преку хотелските сметки и екстерните фактури со кои може да се докаже дека услугата е дадена, фактурирана и наплатена од странско лице. Во тој случај не може да се примени постапката предвидена во одредбата под 2 на овој став.

Организациите на здружен труд чија основна дејност е давање здравствени услуги во бањски и климатски лекувалишта, кои имаат сместувачки капацитети, можат како девизен прилив да ги пресметуваат динарите остварени со давање на тие услуги на странски лица на начинот пропишан во став 1 на оваа точка.

Од основицата за пресметката од став 1 на оваа точка се одбива наплатената реализација од вонпансионски услуги и од продажба на домашни стоки остварена во оние објекти на основната организација на здружен труд — подносител на пресметката во кои, по правило, корисници на услугите не се странски лица. Во смисла на одредбата од овој став основните организации на здружен труд — подносител на пресметката се должни да изработат списоци на сите свои објекти во кои корисници на услугите се странски лица најмалку во износ што одговара на учеството на реализацијата на основните услуги дадени на странски лица во вкупниот износ на реализацијата на основните услуги, остварен во тие основни организации на здружен труд во периодот за кој се поднесува пресметката. Тие списоци ги одобрува надлежниот републички односно покраински орган. Од реализацијата од одредбата под 1, одредбата под 2, односно одредбата под 3 на став 1 и став 2 од оваа точка се одбива динарската противвредност на девизните дознаки по курсот од член 50 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство. Така добиениот износ претставува динарска основица за пресметка на девизниот прилив во смисла на оваа одлука.

За наплатената реализација за сите видови услуги од став 1 на оваа точка врз основа на кои се утврдува девизниот прилив, основната организација на здружен труд мора да води посебна евиденција ако во книговодството тие услуги не се искажуваат на посебни аналитички сметки — конта.

6. Организациите на здружен труд кои немаат сместувачки капацитети можат како девизен прилив да ги пресметаат динарите остварени со давање на странски лица: угостителски услуги на организирање и реализирање на туристички патувања и излети, услуги на марины, услуги на rent-a-car служби, услуги на терцијарни спортско-туристички аеродроми, угостителски услуги во казина — игри на среќа, услуги за давање под наем возила и пловила, услуги на превоз со жичарница, услуги во објекти за сместување што ги закупиле организации на здружен труд од физички лица, врз основа на договори за трајна соработка (сместување и исхрана во организичан аранжман), услуги на организирање лов и риболов, услуги на давање под наем реквизити за спорт и разонода, услуги на превоз на туристи по море, езера и реки, услуги во врска со посети на природни и културно-историски знаменитости, услуги на користење гаражи, паркиралишта и сали, услуги на тераси, летни и зимски бањи, плажи и базени, услуги за поправки и одржување на возила и пловила и услуги во врска со продажба и со посредување во продажба на угостителски и други туристички услуги, како и динарите остварени со продажба на странски лица на определени домашни стоки што посебно се пролаваат во туристичкиот промет (сувенири, тутун, весници, разгледници и сл.).

Девизниот прилив врз основа на динарски каплати од услугите од став 1 на оваа точка, се утврдува врз основа на документација од која може да се установи дека услугата му е дадена на странско лице и дека е наплатена од странското лице. За наплатената реализација за сите видови услуги од став 1 на оваа точка се води посебна евиденција ако во книговодството тие услуги не се искажуваат на посебни аналитички сметки — конта.

Ако се во прашање туристички организани на здружен труд кои организират и реализираат туристички патувања (домашни патувања, излети, трансфери, посебни аранжмани и сл.), како свои услуги и ги предаваат на пазарот во свое име и за своја сметка, девизниот прилив го сочинува остварената и наплатена реализација од тие услуги да-

дени на странски лица, по одбивање на сите провизии и попусти што им ги даваат на домашни или на странски лица, односно на посредниците.

Ако е во прашање продажба на туѓи услуги за кои организациите од став 3 на оваа точка настапуваат само како посредници (продажба на хотелски и угостителски капацитети, давање под наем возила, пловила и реквизити, резервации, осигурување, услуги на организирање лов и риболов, напашални патувања, излети и други посреднички услуги), тие организации ја пресметуваат само вредноста на сопствените услуги, односно посредничката провизија.

7. Динарите што на име надомест за користење на патишта се наплатени од странски лица сопственици на друмски моторни товарни возила со странска регистрација, самоуправните интересни заедници за патишта на републиките и самоуправните интересни заедници за патишта на автономните покраини можат да ги пресметаат како девизен прилив во смисла на оваа одлука.

Девизниот прилив од став 1 на оваа точка им се распределува на самоуправните интересни заедници за патишта на републиките и на самоуправните интересни заедници за патишта на автономните покраини, во износ, односно на начин на кој се врши распределба на динарските средства за тие намени.

Начинот на утврдување на девизниот прилив од динарите наплатени за услуги од став 1 на оваа точка ќе се пропише со упатството на сојузниот секретар за финансии од точка 9 на оваа одлука.

8. Девизниот прилив, во смисла на оваа одлука, основната организација на здружење труд може да го пресметува месечно или тримесечно, со тоа што тие пресметки се кумулативни и привремени. Тие пресметки се поднесуваат во рок од 90 дена од денот на истекот на периодот за кој се поднесува пресметката.

По исклучок од рокот утврден во одредбата на став 1 од оваа точка, последната привремена кумулативна пресметка (чий податоци се усогласуваат со податоците од завршната сметка на основната организација на здружен труд — подносител на пресметката) за 1982 година се поднесува до 28 февруари 1983 година заради обезбедување на податоци потребни на народните банки на републиките, односно на народните банки на автономните покраини за спроведување на одредбата од точка 2 став 3 на оваа одлука.

Заради спроведување на одредбата од точка 2 став 2 на оваа одлука, Народната банка на Југославија за 1982 година ќе обезбеди податоци во смисла на точка 2 став 1 на оваа одлука и ќе им ги достави на народните банки на републиките односно на народните банки на автономните покраини до 31 јануари 1983 година.

Врз основа на податоците од ст. 2 и 3 на оваа точка, народните банки на автономните покраини ќе го утврдат односот на пресметките и на евидентирани динари во смисла на точка 2 од оваа одлука, со тоа што од износот од став 3 на оваа точка ќе ги одбијат износите пресметани во текот на годината во смисла на точка 7 од оваа одлука, според податоците што ќе ги добијат од самоуправните интересни заедници за патишта на републиките, односно самоуправните интересни заедници за патишта на автономните покраини, и за тоа ќе ги известат сите организации на здружен труд — подносител на пресметките од точ. 3 до 6 на оваа одлука.

Врз основа на податоците добиени во смисла на став 4 од оваа точка, организациите на здружен труд се должни да состават годишни пресметки и да им ги достават на надлежните народни банки на републиките, односно на надлежните народни банки на автономните покраини од 31 март 1983 година.

Народната банка на Југославија, народните банки на републиките, односно народните банки на автономните покраини ќе ги обезбедат податоците од точка 2 ст. 1 и 2 на оваа одлука, како и податоците за поднесените пресметки во смисла на оваа одлука и за секое тримесечје на 1982 година, најдоцна во рок од 90 дена по истекот на односното тримесечје и ќе го известат за тоа надлежниот републички, односно покраински орган.

9. Упатство за применување на одредбите на оваа одлука и за водење, прикажување и доставување на евиденцијата ќе даде сојузниот секретар за финансии, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

10. Оваа одлука се применува од 1 јануари до 31 декември 1982 година.

11. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 92
11 март 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Иконик, с.р.

136.

Врз основа на член 254 став 6 и член 256 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79 и 12/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ НЕ Е ПОДНЕСЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЗА СЛУЧАИТЕ ВО КОИ НЕ СЕ ПОДНЕСУВА ЦАРИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА

1. Во Одлуката за условите и начинот на царинење на стоките за кои не е поднесена документација и за случаите во кои не се поднесува царинска декларација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76, 41/79 и 18/81) точка 3 се менува и гласи:

„3. Увозната царинска декларација, со потребната документација во случаите од точка 1 на одредбите под 1, 2, 4 и 6 на оваа одлука се поднесува во рок од 30 дена од денот на подигањето на стоките од царинарницата, за стоките од точка 1 на одредбата под 3 од оваа одлука во рок од 90 дена од денот на подигањето на стоките од царинарницата, за стоките од точка 1 на одредбата под 5 од оваа одлука во рок од 60 дена од денот на подигањето на стоките од царинарницата, а за стоките од точка 1 на одредбите под 7 и 8 од оваа одлука во рок од шест месеци од денот на подигањето на стоките од царинарницата, со тоа што во оправдани случаи царинарницата може тој рок да го продолжи, но не подолго од 90 дена.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 97
25 март 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с.р.

197.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за плаќање посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/80), врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ НА УВОЗОТ НА БРОДОВИ, КОИ СЕ ЗАМЕНА ЗА УНИШТЕНИТЕ И БЛОКИРАНИТЕ БРОДОВИ ВО ИРАНКО-ИРАЧКИОТ ВОЕН СУДИР

1. Во Одлуката за ослободување од плаќање посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки на увозот на бродови, кои се замена за уништените и блокираните бродови во иранско-ирачкиот воен судир („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/81) во точка 2 зборовите: „до 31 декември 1981 година“ се заменуваат со зборовите: „во 1982 година“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 100
18 март 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

198.

Врз основа на член 33 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАВАЧКА ЗА ЦАРИНСКО ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА УВОЗОТ НА БРОДОВИ КОИ СЕ ЗАМЕНА ЗА УНИШТЕНИТЕ И БЛОКИРАНИТЕ БРОДОВИ ВО ИРАНКО-ИРАЧКИОТ ВОЕН СУДИР

1. На увозот на бродови кои се замена за уништените и блокираните бродови во иранско-ирачкиот воен судир, нема да се плаќа давачката за царинско евидентирање пропишана со Одлуката за височината на давачката за царинско евидентирање „Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76).

2. Оваа одлука се применува на увозот што се врши во 1982 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 101
11 февруари 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

199.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за плаќање посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/80), врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ НА УВОЗОТ НА АВИОНИ ЗА ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ

1. На увозот на авиони за патнички сообраќај, со најмалку пет патнички седишта од тар. број 88.02/5а од Царинската тарифа, што се врши во 1982 година, посебната давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки, пропишана со Одлуката за определување на стоките за кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/81), се плаќа во височина од 3%.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 102
25 март 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

200.

Врз основа на член 397 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79 и 12/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБАТА НА ЦАРИНСКИТЕ СТОКИ И ЗА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ДОБИЕНИ СО ПРОДАЖБАТА НА ТИЕ СТОКИ

Член 1

Во Одлуката за начинот на продажбата на царинските стоки и за распоредот на средствата добиени со продажбата на тие стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76 и 41/79) по точка 13 се додава нова точка 18а, која гласи:

„18а. Директорот на Сојузната управа за царини може во поединечни случаи, по барање од Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, да му ги остави на тој секретаријат следите стоки: радиостаница, стоки што се користат за противдиверзиона заштита и за настава во кабинети (интерна телевизија, уред за озвучување и репродукција и сл.), како и други предмети што можат да се користат во службата на безбедноста и системот на општествената самозаштита.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 103
25 март 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

201.

Врз основа на точка 2 став 2 од Решението за највисоките износи на дневниците за службено патување во странство што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/81) на предлог од Сојузниот секретаријат за надворешни работи, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО ИРАК И ИРАН ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

1. Износите на дневниците за службено патување во Ирак и Иран утврдени со Решението за највисоките износи на дневниците за службено патување во странство што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци се зголемуваат за 30% до завршувањето на војната помеѓу тие земји.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 88
18 март 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с.р.

202.

Врз основа на член 53 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79), врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА СТАПКА ЗА 50% НА УВОЗОТ НА БРОДОВИ, КОИ СЕ ЗАМЕНА ЗА УНИШТЕНИТЕ И БЛОКИРАНИТЕ БРОДОВИ ВО ИРАНКО-ИРАЧКИОТ ВОЕН СУДИР

1. Во Решението за намалување на царинската стапка за 50% на увозот на бродови, кои се замена за уништените и блокираните бродови во иранско-ирачкиот воен судир („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/81) во точка 2 зборовите: „до 31 декември 1981 година“ се заменуваат со зборовите: „во 1982 година“.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 99
18 март 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с.р.

203.

Врз основа на член 20 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Сојузниот комитет за земјоделство издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ПРЕКУ КОИ КЕ СЕ УВЕЗУВААТ, ИЗВЕЗУВААТ И ПРОВОЗУВААТ ПРАТКИ НА РАСТЕНИЈА

1. Во Наредбата за определување на граничните премини преку кои ќе се увезуваат, извезуваат и провозуваат пратки на растенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/77) во точка 1, под 2) по зборот: „Вич“ се додава записка и зборовите: „Вртојба, Љубељ“.

2. Во точка 1 под 3) по зборот: „Шибеник“ се додава и зборот: „Раша“.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1689/1
5 март 1982 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Милован Зидар, с.р.

204.

Врз основа на чл. 16, 19 до 25 и член 66, став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 41/81), во согласност со одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/81) и Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/82), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1982 ГОДИНА

I. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

1. За да се регулира количеството на пари во оптек, Народната банка на Југославија со оваа одлука ги утврдува условите за користење на примарната емисија за камените определени со Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1982 година, и тоа за:

1) купување, преку банките, на преносливи краткорочни хартии од вредност што ги издаваат организациите на здружен труд или нивните интерни банки врз основа на стоковно-парични работи и за давање на краткорочни кредити на банките врз подлога на тие хартии од вредност и врз подлога на странски хартии од вредност што ги поседуваат организациите на здружен труд;

2) давање на краткорочни кредити на банките врз подлога на хартии од вредност што ги издаваат организациите на здружен труд врз основа на стоковно-парични работи во рамките на определени селективни намени, како и врз основа на други определени исправи што произлегуваат од тие работи;

3) давање кредити на Југословенската банка за меѓународна економска соработка (во натамошниот текст: Југословенската банка) заради дополнително кредитирање на банките по работите на извозот на опрема и бродови на кредит и изведување на инвестициони работи во странство на кредит;

4) давање на краткорочни кредити на банките врз подлога на определени кредити што банките им ги дава на граѓани врз основа на дефинитивна продажба на девизи од живните девизни сметки и од девизни штедни влогови.

2. Обемот на примарната емисија за намените од точка 1 на оваа одлука го утврдува Народната банка на Југославија со тримесечни проекции, во рамките на кои се овозможува ликвидност на плаќањата во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во согласност со потребите што произлегуваат од стоковно-паричните и кредитните работи на организациите на здружен труд и на другите учесници во паричните односи и во согласност со движењето и насочувањето на стопанските текови во земјата и на економските односи со странство.

3. Хартите од вредност од точка 1 став 1 на оваа одлука ги купува и кредитите од тој став на банките им ги дава народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина (во натамошниот текст: народната банка) на чие подрачје се наоѓаат седиштата на организациите на здружен труд односно на нивните интерни банки од кои банките ги купиле тие хартии од вредност, односно на кои банките им дава соодветни кредити.

Кредити на Југословенската банка за намените од точка 1 одредба под 3 од оваа одлука ќе дава народната банка на чие подрачје се наоѓаат седиштата на организациите на здружен труд на кои за тие намени Југословенската банка, преку банките, им дава соодветни кредити.

4. Народната банка ќе купува хартии од вредност и ќе им дава кредити според оваа одлука на банките кои:

1) ги исполнуваат условите за кредитната способност пропишани со Одлуката за минималните општи услови на кредитната способност на банките и на другите финансиски организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/81);

2) во својата деловна политика постапуваат согласно со општествените договори и самоуправните спогодби за политиката на формирањето и пласирањето на средствата на банките, и со општествените договори и самоуправните спогодби за политиката на каматните стапки што банките можат да ги договараат во своето работење.

Исполнувањето на условите од став 1 на оваа точка народната банка го проверува при купувањето на хартиите од вредност и при одобрувањето, односно пуштањето на кредитите за намените од оваа одлука во користење.

Одредбите од оваа точка согласно се применуваат и на Југословенската банка.

5. Како банки, во смисла на оваа одлука, се подразбираат основни банки и здружени банки осковани во смисла на Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77 и 59/81).

II. КУПУВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДАВАЊЕ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА ТИЕ ХАРТИИ

6. Насочувањето на примарната емисија за намените од точка 1 одредба под 1 на оваа одлука во 1982 година ќе се остварува со:

1) купување, преку банките, на меници издадени со рок на втасување до 90 дена и со авал од банка што ги издаде организациите на здружен труд во областа на стопанството, или нивните интерни банки според одредбите на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75, 13/76 и 22/78);

2) давање кредити на банките врз подлога на мениците од одредбата под 1 на оваа точка, со авал на банка или од други корисници на општествени средства;

3) давање кредити на банките врз подлога на странски хартии од вредност што организациите на здружен труд ги поседуваат.

7. Народната банка, преку банките, ќе ги купува од организациите на здружен труд од областа на стопанството, или од нивните интерни банки мениците од точка 6 под 1 на оваа одлука, по кои до рокот на втасаноста не преостануваат повеќе од 30 дена и кои не гласат на износ помал од 200.000 динари, под услов тие организации односно нивните интерни банки, како доверители во стоковно-паричните работи, ги прибавиле од други организации на здружен труд од областа на стопанството, или од нивни интерни банки.

Мениците од став 1 на оваа точка народната банка ќе ги купува ако се исполнети следните услови:

1) мениците да ги содржат суштествените елементи предвидени со Законот за меницата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 104/46 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65 и 54/70), и со Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства и да се исполнети условите за издавање и авалирање на тие меници во смисла на наведениот закон;

2) мениците пред есконтирањето од страна на банката преку која народната банка ги купува најмалку еднаш да се користени со индосирање како средство на плаќање во стоковно-паричните односи на организациите на здружен труд во областа на стопанството, претходно да се есконтирани од страна на банката преку која народната банка ги купува, да биле во портфељот на таа банка најмалку 30 дена и да се индосирани на народната банка.

По исклучок, во периодот до 30 јуни 1982 година, обврската за индосирање од одредбата под 2 на став 2 од оваа точка нема да се применува на мениците врз основа на купопродажба на нафтени деривати издадени од организациите на здружен труд што се занимаваат со продажба на нафтени деривати на мало, а што банките ги примаат во есконт од организациите на здружен труд кои пребаруваат увозна нафта.

Народната банка нема да ги купува мениците до чиј рок на втасување преостануваат помалку од 10 дена, сметајќи од денот на приемот на меницата во народната банка, мениците индосирани на издавачот или на ремитентот, како и мениците издадени, односно индосирани во врска со распределбата на остварскиот заеднички приход помеѓу членките на интерната банка или по други основи кои не претставуваат стоковно-парични работи.

8. Мениците купени во смисла на точка 7 од оваа одлука народната банка ги презема во својот портфељ и врши пресметување на есконтот.

Номиналниот износ на купената меница, намален за есконт-каматата (есконтрациониот износ), на-

родката банка го пренесува на жиро-сметката на банката или го употребува за отплатување на втасаните кредити што ѝ се дадени на банката од примарната емисија.

9. Народната банка, во согласност со член 18 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, во рокот на втасаноста ја поднесува меницата за наплата до службата на општественото книговодство на која меницата е домицилирана.

Ако службата на општественото книговодство, поради неможност да се изврши наплата во рокот на товар на средствата на должникот или на банката авалист меницата је поднесува до надлежниот суд на протест, а народната банка, по приемот на известувањето од службата на општественото книговодство за протестот на меницата презема мерки за наплата во согласност со Законот за меницата.

Ако наплата на меницата се врши според став 2 на оваа точка, народната банка, покрај меничниот износ, ја наплатува и каматата и трошоците предвидени во чл. 47 и 48 на Законот за меницата.

10. Народната банка им дава краткорочни кредити на банките врз основа на мениците што, во смисла на точка 7 од оваа одлука, може да ги купува преку банките без оглед на посидечната номинална вредност на тие меници, за времето на нивното држење во портфељот на банката, за престанатото време до рокот на нивното втасување и дали мениците се авалирани од банките или од други корисници на општествените средства, и тоа во височина до 45% од номиналната вредност на вкупниот портфељ на тие меници што банката претходно ги есконтирала.

11. Краткорочните кредити на банките врз подлога на странски хартии од вредност од точка 6 под 3 на оваа одлука, народната банка ги дава врз подлога на меници и на други странски хартии од вредност што можат да бидат предмет на купопродажба на странските пазари на хартии од вредност, а кои организациите на здружен труд ги поседуваат врз основа на извршен извоз на стоки и услуги, и врз основа на кои банките им дале кредити на тие организации.

Кредитите од став 1 на оваа точка народната банка ги дава во височина до 45% од износот на динарската противвредност на номиналната вредност на странските хартии од вредност што втасуваат до три месеца, сметајќи од денот на давањето на кредитот до втасувањето на тие хартии од вредност, а најмногу до износите на кредитите што банката им ги дала на организациите на здружен труд врз подлога на тие хартии од вредност.

Како подлога за давање на кредитите од ст. 1 и 2 на оваа точка и на кредитите од точка 10 на оваа одлука не може да служи хартија од вредност што организација на здружен труд ја прибавила врз основа на работа за која користи документарен кредит од примарната емисија.

12. Народната банка ќе купува меници од банките и ќе им дава кредити на банките според одредбите на точ. 7 до 11 од оваа одлука најмногу до износот на реесконтниот лимит кој, за секоја банка, се утврдува во височина од 45% од износот на портфељот на тие меници според книговодствената состојба на банката од последниот ден на претходниот месец, зголемен за износот на мениците што банката ги реесконтирала кај народната банка, а на кои рокот за наплата не им втасал.

Процентот за утврдување на реесконтниот лимит од став 1 на оваа точка Народната банка на Југославија ќе го усогласува според рамките утврдени со тримесечните проекции од точка 2 на оваа одлука.

III. ДАВАЊЕ КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА СТОКОВНО-ПАРИЧНИ РАБОТИ ВО РАМКИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СЕЛЕКТИВНИ НАМЕНИ

13. Народната банка на Југославија ќе обезбеди, во 1982 година, со давање кредити на банките врз подлога на хартии од вредност и врз основа на други исправи што произлетуваат од стоквно-паричните работи на организациите на здружен труд еден дел од примарната емисија да се користи како поддршка за остварување на селективните цели на монетарно-кредитната политика преку учество за краткорочно кредитирање на селективните намени од точка 4 став 2 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1982 година, и тоа на:

1) извозот на стоки и услуги со кои се обезбедува девизен прилив;

2) општественото организирано производство и на залихи на определени земјоделски и прехранбени производи;

3) пазарните стоквни резерви на земјоделски и прехранбени производи, наведени во точка 4 став 2 на одредбата под 2 од Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1982 година;

4) продажбата, односно купувањето на домашна опрема и бродови на кредит во земјата;

5) сезонските залихи на јаглен во рудниците на јаглен, кај термоелектраните и другите големи потрошувачи на јаглен во стопанството и кај трговијата во поголемите потрошувачки центри;

6) увозот на основни сировини и репродуктивен материјал од земјите во развој и од определени валутни подрачја според списокот на производите од определени земји, што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет, врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи.

Банките контролираат и обезбедуваат кредитите од примарната емисија одобрени за одделни намени од став 1 на оваа точка да се користат за намените за кои се одобрени.

Банките кои, во смисла на став 2 од оваа точка, не ќе обезбедат кредитите од примарната емисија да се користат за намените од став 1 на оваа точка и под условите од оваа одлука, должни се така користените кредити да ги наплатат од организациите на здружен труд, односно да ѝ ги вратат на народната банка и пред втасувањето на договорениот рок за враќање.

Кредити за кредитирање на извозот на стоки и услуги

14. Кредитите за кредитирање на извозот на стоки и услуги (точка 13 став 1 одредба под 1) банките можат да ги користат за:

1) кредитирање на извозот на стоки и услуги за готови пари;

2) кредитирање на извозот на стоки на комерцијален кредит;

3) кредитирање на извозот на стоки и услуги на кредит во земјите во развој;

4) кредитирање на побарувања врз основа на извоз на опрема и бродови на кредити и врз основа на изведувачки на инвестициони работи во странство на кредит;

5) кредитирање на производство и подготвување на стоки за извоз;

6) кредитирање на подготвките на туристичките и угостителските организации на здружен труд за вршење услуги на странски туристи;

7) кредитирање на производство и подготвување на стоки за извоз по договорените работи што се наплатуваат во готови пари, а што ги финансира

Меѓународната банка за обнова и развој, нејзините афилијации и Еурофима;

8) кредитирање на побарувањето од Меѓународната банка за обнова и развој врз основа на извршени и платени работи и на вградена опрема по инвестиционите програми во Југославија.

15. Кредитите за кредитирање на извозот на стоки и услуги за готови пари (точка 14 одредба под 1) банките можат да ги користат до височина од 65% од состојбата на кредитите што за таа намена им ги даде на организациите на здружен труд врз основа на исправите за извршен извоз на стоки заверени од царинарницата (извозната царинска декларација) и на исправите за извршени услуги на странски нарачувачи (фактури, одосно заклучици, договор со странски нарачувач на туристички услуги, договор склучен помеѓу домашна туристичко-патничка агенција и угостителско-хотелска организација на здружен труд за меѓусебните права и обврски во поглед на користењето на кредит кај банката за кредитирање на побарувањата спрема странство или на друга извозна исправа), под услов рокот за враќање на кредитите дадени за таа намена да не може да биде подолг од 90 дена.

Со кредитите за извоз на стоки и услуги од оваа точка се издначуваат, во смисла на оваа одлука, кредитите што банките ги даваат врз основа на договор за производство на опрема и бродови за извоз и на договори за вршење услуги на странство, и тоа:

1) до височина на вредноста на одделни завршени фази, ако со договорот е предвидено плаќање по фази;

2) до височина на договорените аванси, ако со договорот е предвидено плаќање на аванси, под услов авансот да втасува во рок до 90 дена од денот на давањето на кредитот од страна на банката и неговата наплата да е обезбедена.

Извозот што се остварува во рамките на долгорочна кооперација помеѓу домашна организација на здружен труд и странски партнер, со пресметка преку контокорентна сметка, може да се кредитира само до височина на салдото на побарувањето на домашната организација на здружен труд по таа сметка.

Под услуги, во смисла на оваа одлука, се подразбираат работите од член 54 на Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 17/78 и 5/82).

Роковите за враќање на кредитите од оваа точка почнуваат да течат од денот на извршеното царинење на стоките, односно од денот на извршувањето на услугите, согласно со Наредбата за определување на денот на извршувањето на услугите во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/78).

По исклучок, рокот за враќање на кредитите од 90 дена од став 1 на оваа точка може да се продолжи до вкупно 150 дена, ако е во прашање извоз во земја во развој, и тоа под услов корисникот на кредитот да и поднесе на банката решение од народната банка за продолжување на рокот за внесување на девизите.

Банките, во рамките на рокот од ст. 1 и 6 на оваа точка, ќе го договараат наплатувањето на кредитите за извоз на стоки и услуги од организациите на здружен труд и враќање на кредитите на народната банка во согласност со стварниот рок на извршувањето на наплатата на побарувањата по извозот за кој е даден кредит. Во согласност со тоа банките, во рамките на рокот од ст. 1 и 6 на оваа точка, ќе ги наплатуваат кредитите за извоз на стоки и услуги од организациите на здружен труд и ќе ги враќаат кредитите на народната банка истовремено со стварно извршената наплата на побарувањето по извозот за кој е даден кредит.

Под ден на наплатата од став 7 на оваа точка се подразбира денот на наплатата утврден во смисла на член 113 ст. 1 и 4 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

Крајниот рок за враќање на кредитите во смисла на ст. 7 и 8 од оваа точка не може да биде подолг од 15 дена од денот кога износот на девизите и е одобрен на сметката на овластената банка.

16. Кредитите за кредитирање на извозот на стоки на комерцијален кредит (точка 14 под 2) банките можат да ги користат до височина од 60% од состојбата на кредитите што за таа намена им ги даде на организациите на здружен труд врз основа на исправи за извршениот извоз на стоки заверени од царинарницата, договорот со странскиот купувач и други исправи од кои може да се види дека се работи за извоз на комерцијален кредит и врз основа на соодветни хартии од вредност ако се предвидени со договорот со странскиот купувач, а под услов користењето на кредити од примарната емисија да не трае подолго од 24 месеци за извоз на сервиска опрема, 18 месеци за извоз на трајни потрошни блага и 6 месеци за извоз на други стоки.

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да ги користат и за краткорочно кредитирање на извозот во рамките на кредитни аранжмани склучени со банките од земјите во кои стоките се извезуваат.

17. Кредитите за кредитирање на извозот на стоки и услуги на кредит во земјите во развој (точка 14 под 3) банките можат да ги користат до височина од 80% од состојбата на кредитите што за таа намена им ги даде на организациите на здружен труд врз основа на исправи за извршениот извоз на стоки заверени од царинарницата, договорот со странскиот купувач и други исправи од кои може да се види дека се работи за извоз на комерцијален кредит и врз основа на соодветни хартии од вредност ако се предвидени со договорот со странскиот купувач, а под услов користењето на кредити од примарната емисија да не трае подолго од 24 месеци за извоз на сервиска опрема, 18 месеци за извоз на трајни потрошни блага и 6 месеци за извоз на други стоки и за извоз на услуги.

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да ги користат и за кредитирање на извозот на стоки и услуги во земјите во развој што се врши во рамките на краткорочни кредитни аранжмани склучени со банките од тие земји.

18. Кредитите за кредитирање на побарувањата по основ на извоз на опрема и бродови на кредит и за извезување на инвестициони работи во странство на кредит (точка 14 под 4) банките можат да ги користат до височина до 70% од износот на побарувањата по кредитите што за таа намена им ги даде на домашните извозници од својот кредитен потенцијал, а кои побарувања втасуваат во рок од 24 месеци, почнувајќи од денот на давањето на кредитот на банката од страна на народната банка.

За користење на кредитите од став 1 на оваа точка банките и поднесуваат на народната банка спецификација на договорите по кредитите што претставуваат основа за користење кредити кај народната банка, со преглед на отплатите што втасуваат до 24 месеци и со амортизационен план кој го содржи вкупниот износ на одобриениот кредит од кредитниот потенцијал на банката втасаноста на секоја отплата и крајниот рок за враќање на кредитот.

Народната банка во 1982 година ќе ги одобрува на Југословенската банка кредити за кредитирање на извозот на опрема и бродови на кредит и за извезување на инвестициони работи во странство на кредит до височина од 100% од износот на побарувањата по кредитите што за тие намени Југословенската банка им ги дала на банките, а кои побарувања втасуваат во рок до 36 месеци од денот на да-

вањето кредит на Југословенската банка од страна на народната банка.

За користење на кредитите од став 3 на оваа точка Југословенската банка ѝ поднесува на народната банка спецификација на договорите по банки, со преглед на отплатите што втасуваат во рок до 36 месеци и со амортизационен план кој го содржи вкупниот износ на одобриениот кредит, втасаноста на секоја отплата и крајниот рок за враќање на кредитот.

19. Кредитите за кредитирање на производството и за подготвување стоки за извоз (точка 14 под 5) банките можат да ги користат во височина до 35% од состојбата на кредитите што за тие намени им ги даде на организациите на здружен труд со рок за враќање до три месеци, со тоа што вкупниот обем на тие кредити од примарната емисија на територијата на една република односно автономна покраина не може да биде поголем од 30% од состојбата на кредитите од примарната емисија дадени за кредитирање на намените од точ. 15 до 18 и точ. 21 и 22 на оваа одлука.

Вкупниот обем на кредитите од став 1 на оваа точка на територијата на една република односно автономна покраина може да биде поголем од 30% од состојбата на кредитите наведени во тој став за износот за кој тој обем е намален на териториите на другите републики и автономни покраини, во согласност со народните банки на тие републики односно автономни покраини.

Кредитите за намените од став 1 на оваа точка банките можат да ги користат врз основа на кредитите дадени на организациите на здружен труд во областа на производството, и тоа врз основа на договори со странски нарачувачи, пријави за склучени извозни работи заверени од народната банка или други исправи со кои се докажува дека кредитираното производство, односно подготвување на стоки за извоз ќе се реализира со извоз на стоки.

Рокот за враќање на кредитите од оваа точка може да се договара и со рок подолг од три месеци, во согласност со рокот на траењето на производството, односно подготвувањето на стоките за извоз, со тоа што вкупниот рок за враќање не може да биде подолг:

— од шест месеци, ако технолошкиот процес на производството, односно подготвувањето на стоките за извоз трае подолго од три месеци;

— од 12 месеци, ако се работи за производство на крупна опрема и бродови и на поголеми контингенти, односно серии на опрема чиј циклус на производство трае подолго од шест месеци.

20. Кредитите за кредитирање на подготовките за вршење туристички услуги на странски туристи (точка 14 под 6) банките можат да ги користат до височината од 35% од состојбата на кредитите што за тие намени им ги даде туристичките и угостителските организации на здружен труд за таа намена, со рок за враќање до три месеци, со тоа што вкупниот обем на тие кредити од примарната емисија на територијата на една република односно автономна покраина, почнувајќи од 1 октомври до 31 декември, не може да биде поголем од 5% од состојбата на кредитите од примарната емисија дадени за кредитирање на намените од точ. 15 до 18 и точ. 21 и 22 на оваа одлука.

Вкупниот обем на кредитите од став 1 на оваа точка на територијата на една република односно автономна покраина може да биде поголем од 5% од состојбата на кредитите наведени во тој став за износот за кој тој обем е намален на териториите на другите републики и автономни покраини, во согласност со народните банки на тие републики односно автономни покраини.

Кредитите за намените од став 1 на оваа точка банките можат да ги користат само врз основа на кредити дадени на организациите на здружен труд

од областа на туризмот и угостителството, и тоа врз основа на договори склучени со странски нарачувачи непосредно или со посредство на домашна туристичко-патничка агенција или врз основа на други исправи со кои се докажува дека кредитираното подготвување на туристички услуги ќе се реализира со вршење услуги на странски туристи.

21. Кредитите за кредитирање на производството и за подготвување стоки за извоз според договорени работи што се наплатуваат во готово, а што ги финансира Меѓународната банка за обнова и развој, нејзините афилијации и Еурофима (точка 14 под 7) банките можат да ги користат до височина од 50% од состојбата на кредитите што за тие намени им ги даде на организациите на здружен труд врз основа на договор со странскиот купувач и докази дека договорената работа ја финансира меѓународна финансиска организација, под услов рокот за враќање на дадените кредити да не е подолг од две години.

22. Кредитите за кредитирање на побарувањата од Меѓународната банка за обнова и развој по основ на извршени и платени работи и вградена опрема според инвестициони програми во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, што делумно се финансираат од средствата на Меѓународната банка за обнова и развој (точка 14 под 8), банките можат да ги користат до височина од 80% од износот на кредитите што им ги даде на организациите на здружен труд — инвеститори, и тоа врз основа на соодветни исправи со кои се докажува дека работите и опремата се платени и дека работата ја финансира Меѓународната банка за обнова и развој, а под услов рокот за враќање на кредитите да не е подолг од три месеци почнувајќи од денот на користењето на кредитот кај народната банка.

Кредити за кредитирање на општествено организирано производство и на залихи на определени земјоделски и прехранбени производи

23. Кредитите за кредитирање на општествено организирано производство и на залихи на определени земјоделски и прехранбени производи (точка 13 под 2) банките можат да ги користат:

1) за кредитирање на производството на пченица, оризов арпа, пченка, шеќерна репка, маслодајни растенија и тутун;

2) за кредитирање на гоеењето на добиток (говеда, свињи, овци), живина, риби и производството на млеко;

3) за кредитирање на сезонски залихи на домашна пченица, оризова арпа, односно ориз, пченка, маслодајни растенија, домашно сурово масло, шеќерна репка, шеќер и тутун;

4) за кредитирање на сезонски залихи на трпезно грозје и јаболко во ладилници, залихи на вино во винарските подруми во општествениот сектор, залихи на месо во ладилници и залихи на млечни преработки од домашно производство.

24. Кредитите за кредитирање на општествено организирано производство на пченка (меркантилна и семенска), оризова арпа, сончоглед, соја, маслодајна репка, маслини, шеќерна репка и тутун (точка 23 под 1) банките можат да ги користат до височина од 40%, а за производство на пченица (меркантилна и семенска) — до височина од 50% од состојбата на кредитите што за тоа производство им ги даде на организациите на здружен труд врз основа на самоуправна спогодба, односно договори за производство и испорака склучени со организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка или доработка на тие производи и врз основа на договори склучени со дирекцијата, односно со друга организација за резерви на прехранбени производи за производство на меркантилна пченица, а најмногу до височина од 35%, а за производство

на пченица од 40% од вредноста на договореното производство, намалена за износот на примените средства по основ на здружување во смисла на точка 26 од оваа одлука.

Рсковите за враќање на кредитите од став 1 на оваа точка не можат да бидат подолги од 12 месеци почнувајќи од денот на почетокот на нивното користење и не можат да преминуваат: за маслодајна репка 31 јули, за сончоглед и соја 31 октомври, за маслинка 31 декември, за оризова арпа 30 ноември, за пченка 15 декември и за шеќерна репка 31 декември 1982 година, за тутун 31 март 1983 година, за пченица од родот на 1981/1982 година 15 август 1982 година, а за пченица од родот на 1982/1983 година 15 август 1983 година.

Кредитите за кредитирање на производство на семенска пченица и семенска пченка банките можат да ги користат кај народната банка врз основа на самоуправни спогодба, односно договори за производство и испорака склучени помеѓу производителските организации на здружен труд и организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка, односно доработка и промет на тие производи, под услов договорите да се регистрирани кај Фондот за стимулирање на извозот на жито и преработки од жито.

Кредити од оваа точка банките можат да им даваат на организациите на здружен труд како за договореното производство на определени земјоделски производи во општествениот сектор на стопанството така и за производството на здружените земјоделски производители и производството во кооперација со индивидуалните производители во согласност со закон.

25. Кредитите за кредитирање на гоеење на добиток (говеда, свињи и овци), одгледување на живина (пилиња, гуски, пајки и мисирки), одгледување на риби и производство на млеко (точка 23 под 2) банките можат да ги користат до височина од 40% од состојбата на кредитите што за тие намени им ги дале на организациите на здружен труд, а најмногу до 35% од вредноста на договореното производство, намалено за износот на примените средства по основ на здружување во смисла на точка 26 од оваа одлука.

Роковите за враќање на кредитите од став 1 на оваа точка, сметајќи од денот на почетокот на нивното користење, не можат да бидат подолги од 12 месеци — за гоеење на говеда, 6 месеци — за гоеење на свињи и овци, 3 месеца — за одгледување на живина, 6 месеци — за одгледување на риби и 1 месец — за производство на млеко.

Кредитите за кредитирање на гоеењето на добиток, живина и риби и кредитите за производство на млеко банките можат да ги користат кај народната банка врз основа на самоуправни спогодби, односно договори за производство и испорака склучени помеѓу производителските организации на здружен труд и организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка и промет на тие производи, а под услов договорите да се регистрирани кај Фондот за унапредување на производството и пласманот на добиток и добиточни производи.

Одредбата од точка 24 став 4 на оваа одлука се однесува и на кредитите од оваа точка.

26. Кредитите од точ. 24 и 25 на оваа одлука банките можат да ги користат и врз основа на кредити дадени на организациите на здружен труд што го здружиле трудот и средствата врз доходовни односи, односно здружиле средства во определени стоквно-парични работи, под услов таквото здружување на средства да е регулирано со самоуправни спогодба, односно со договор за производство и испорака склучен пред почетокот на производството.

27. Кредитите за кредитирање на сезонски залихи на тутун (точка 23 под 3) банките можат да ги користат до височина од 45% за кредитирање на

сезонски залихи на домашна пченица до височина од 60%, а за кредитирање на оризова арпа, односно ориз, пченка, маслодајни растенија (сончоглед, соја, репка, маслинка и семенки од тиква) и домашно сурово масло, шеќерна репка и шеќер — до височина од 55% од состојбата на кредитите што за тие залихи им ги дале на организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка, односно доработка и промет на тие производи.

Кредитите од став 1 на оваа точка банката може да ги користи под услов со договорот за кредит со организациите на здружен труд да е предвидено враќање на кредитот во согласност со потрошокот или реализацијата на залихите и роковите за враќање на кредитот, почнувајќи од денот на почетокот на користењето на кредитот, а за залихи на тутун од денот на почетокот на користењето на секоја транша на кредитот, да не се подолги:

1) од 12 месеци — за залихи на пченица, оризова арпа, односно ориз, пченка, маслодајни растенија, односно домашно сурово масло и шеќерна репка и шеќер и да не преминуваат: за пченица — 31 јули, маслодајни растенија — домашно сурово масло — 30 септември, оризова арпа — ориз, пченка и шеќерна репка — шеќер — 31 октомври 1983 година;

2) од 8 месеци — за залихи на семенска пченица и семенска пченка и да не преминуваат: за пченица 31 јануари 1983, а за пченка 31 мај 1983 година;

3) од 15 месеци — за залихи на тутун и да не преминуваат 31 мај 1984 година.

Одредбата од точка 24 став 3 на оваа одлука се однесува и на кредитите за кредитирање на залихи на семенска пченица и семенска пченка од оваа точка.

28. Кредитите за кредитирање на сезонски залихи на трпезно грозје и јаболка во ладилници, залихи на вино од домашно производство во винарските подруми на општествениот сектор, залихи на месо во ладилници и залихи на млечни преработки од домашно производство (точка 23 под 4) банките можат да ги користат до височина од 40% од состојбата на кредитите што за тие залихи им ги дале на организациите на здружен труд, а најмногу до 40% од вредноста на кредитираните залихи.

Роковите за враќање на кредитите од став 1 на оваа точка, сметајќи од денот на почетокот на користењето на кредитите, не можат да бидат подолги:

1) од шест месеци — за залихи на трпезно грозје и јаболка во ладилници, со тоа што да не преминуваат 30 април 1983 година;

2) од 12 месеци — за залихи на вино од домашно производство во винарските подруми во општествениот сектор, со тоа што да не преминуваат 31 октомври 1983 година;

3) од три месеци — за залихи на месо во ладилници;

4) од три месеци — за залихи на млечни производи од домашно производство.

Корисници на кредитите од оваа точка можат да бидат:

1) за залихи на трпезно грозје и јаболка во ладилници — производителските организации на здружен труд и организациите што се занимаваат со промет на тие производи на големо за количините складирани во ладилници;

2) за залихи на вино — организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на вино;

3) за залихи на млечни производи — организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка на млеко во млечни производи;

4) за залихи на месо во ладилници — организациите на здружен труд од кланичната индустрија.

Под залихи на вино што можат да бидат предмет на кредитирање, во смисла на оваа точка, се подразбираат залихите на вино произведено во согласност со прописите на републиките и автономните покраини.

Под залихи на млечни производи што можат да бидат предмет на кредитирање, во смисла на оваа точка, се подразбираат залихите што по својот квалитет одговараат на пропишаните стандарди.

29. Кредитите за кредитирање на општествено организирано производство и на залихи на земјоделски и прехранбени производи од точ. 24 до 28 на оваа одлука банките можат да ги користат врз основа на следните исправи што ѝ ги доставуваат на народната банка:

1) договори за кредити што банката им ги дала на организациите на здружен труд, посебно за секој вид производство и гоеење, односно залихите, со преглед на договорената динамика на отплатувањето на кредитите;

2) самоуправни спогодби, односно договори за производство и испорака склучени помеѓу организациите на здружен труд од точ. 24, 25 и 26 на оваа одлука;

3) фактури и други исправи или изводи од книговодствената состојба на крајот на претходната декада за количината и вредноста на залихите за кои се користи кредитот од точ. 27 и 28 на оваа одлука;

4) потврда од Фондот за унапредување на производството и пласманот на добиток и добиточни производи или од соодветната самоуправна заедница (фонд и сл.) во републиката односно автономната покраина за регистрирањето на договореното гоеење и испорака на добиток, односно живина, за кои се користи кредитот од точка 25 на оваа одлука;

5) потврда од Фондот за стимулирање на извозот на жито или од соодветната самоуправна заедница за стимулирање на извозот на жито и преработки од жито за регистрирањето на договорите за производство и испорака на семенска пченица и семенска пченка по основ на кои се користи кредитот од точ. 24 и 27 на оваа одлука.

Покрај исправите од став 1 на оваа точка што ѝ ги доставуваат на народната банка, банките се должни по кредитите дадени на организациите на здружен труд да обезбедат и друга вообичаена документација од која со сигурност може да се утврди дека дадените кредити се користат наменски и дека во секое време се покриени со соодветна вредност на кредитираното производство, односно залихите на определени земјоделски и прехранбени производи.

30. Пресметка на вредноста на производството и залихите на земјоделски и прехранбени производи заради утврдување на височината на учеството на примарната емисија во краткорочното кредитирање на тоа производство, односно залихите според оваа одлука, ќе се врши по пропишаните производителско-продажни цени, а за производите за кои тие цени не се пропишани — по продажните цени на производителите намалени за 15%.

Кредити за кредитирање на пазарни стоковни резерви на земјоделски и прехранбени производи

31. Кредитите за кредитирање на пазарни стоковни резерви на земјоделски и прехранбени производи (точка 13 под 3) што се формираат на ниво на општествено-политички заедници (општини, автономни покраини, републики и федерацијата) банките можат да ги користат до височина од 40% од состојбата на тие кредити што за таа намена им ги дале од својот кредитен потенцијал на организациите на здружен труд, односно на други општествени правни лица кај кои се формираат тие резерви.

Рокот на враќање на кредитите од став 1 на оваа точка не може да биде подолг од 12 месеци, сметајќи од денот на користењето на секој поединечен износ — транша на одобриениот кредит.

Кредитите од оваа точка банките можат да ги користат врз основа на следните исправи што ѝ ги доставуваат на народната банка:

1) договори за кредити што банката им ги дала на организациите на здружен труд, односно на други општествени правни лица за формирање на резерви;

2) договор за складирање на стоковните резерви склучени помеѓу корисникот на кредитот и складиштарот, во кој, покрај другото, е предвидена и обврска за складиштарот на корисникот на кредитот месечно да му дава податоци за состојбата на складираните производи;

3) фактури и други исправи со кои се докажува количината и вредноста на кредитираните стоковни резерви;

4) преглед на договорената динамика на отплатите на кредитите.

Пресметка на вредноста на земјоделските и прехранбените производи заради утврдување на височината на учеството на примарната емисија во кредитирањето на пазарните стоковни резерви од оваа точка ќе се врши по цените по кои се формираат резервите.

Кредити за кредитирање на продажбата, односно за купување на домашна опрема и бродови на кредит во земјата

32. Кредитите за продажба, односно за купување на домашна опрема и бродови на кредит во земјата (точка 13 под 4) банките можат да ги користат:

1) за продажба на кредит — врз основа на извастасани меници издадени во смисла на член 38 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, што банките ги имаат во својот меничен портфел, а што од организациите на здружен труд ги купиле (есконтирале) на начинот и под условите пропишани во чл. 16 и 17 на тој закон;

2) за купување — врз основа на договори за кредитите дадени на организациите на здружен труд — инвеститори за купување на домашна опрема, односно бродови на кредит — врз основа на договори за купопродажба склучени почнувајќи од 2 април 1977 година, како ден на влегувањето во сила на Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/77, 38/77 и 50/77) на меници што банката ги прибавила за обезбедување на враќањето на дадените кредити.

Кредитите за продажба на домашна опрема, односно бродови на кредит од одредбата под 1 став 1 од оваа точка банките можат да ги користат само врз основа на мениците што се издадени по договорите за купопродажба на домашна опрема, односно бродови на кредит, а кои втасуваат за плаќање во рок до една година, почнувајќи од денот на користењето на кредитот, и тоа во височина до 65% од износот на номиналната вредност на тие меници.

Кредитите за продажба на домашна опрема, односно бродови на кредит од одредбата под 1 став 1 на оваа точка, врз основа на меници земени во есконт од прометните организации на здружен труд што посредуваат во купопродажбата помеѓу производителите и инвеститорите, банките можат да ги користат само под услов ако располагаат со документација од која се гледа дека таа прометна организација му ја платила на производителот во готово опремата, односно бродовите од домашно производство, испорачани на инвеститорот на кредит.

Кредитите за купување на домашна опрема и бродови на кредит од одредбата под 2 од став 1 на оваа точка, банките можат да ги користат до височина до 65% од износот на побарувањата по кредитите дадени на организациите на здружен труд — купувачите инвеститори, што втасуваат за наплата во рок до една година, почнувајќи од денот на користењето на кредитот кај народната банка.

Како продажба на кредит, во смисла на оваа точка, се сметаат продажбата на опрема, односно на бродови на кредит чијшто рок на плаќање не е пократок од две години.

Како домашна опрема, односно бродови, во смисла на оваа точка се сметаат финалните производи на домашните организации на здружен труд во следните дејности: металопреработувачката, машиноградбата, производството на сообраќајни средства, бродоградбата и производството на електрични машини и апарати наменети за инвестиции во основните средства на организациите на здружен труд.

По исклучок на одредбата од став 6 на оваа точка како домашна опрема се сметаат и гумените транспортни ленти и цементно-азбестните цевки коишто според својата технолошка функција се составни делови на инвестиционата опрема од тој став и кои непосредно им се испорачуваат на организациите на здружен труд — на купувачите инвеститори.

Со продажбата, односно со купувањето на домашна опрема и бродови на кредит, во смисла на оваа точка, се изедначуваат и плаќањата по фазите на производството на бродовите и на другите пловни морски и речни објекти и на друга опрема што се произведува по фази — до височина на вредноста на одделна завршена фаза, ако купувачот — инвеститор ја прифатил обврската за плаќање по фази и на производителот му ги врачил мениците издадени во смисла на одредбата под 1 став 1 на оваа точка, во височина на вредноста на завршената фаза.

Со кредитите од одредбата под 2 од став 1 на оваа точка се изедначува кредитирањето на продажбата на земјоделски машини и на друга земјоделска опрема од домашно производство на индивидуалните земјоделски производители на кредит, непосредно од страна на производителот или преку други организации на здружен труд.

Кредитите од оваа точка банките можат да ги користат под услов основните организации на здружен труд што произведуваат, односно продаваат опрема и бродови, најмалку 10% од својот вкупен приход да го остварат со извоз на стоки на конвертибилното ползачје, што се докажува со договор за склучена извозна работа, односно со периодичната посметка и со завршната сметка врз основа на кои се утврдува вкупниот приход.

Кредити за кредитирање на залихите на јаглен од домашно производство

33. Кредитите за кредитирање на залихите на јаглен од домашно производство (точка 13 под 5) банките можат да ги користат, и тоа за:

1) кредитирање на сезонските залихи на јаглен во рудниците на јаглен;

2) кредитирање на залихите на јаглен кај термоелектраните и кај други големи потрошувачи на јаглен во стопанството што имаат континуирана потрошувачка на јаглен во текот на годината;

3) кредитирање на залихите на јаглен кај организациите на здружен труд во стопанството — големи потрошувачи на јаглен што имаат потрошувачка на јаглен од сезонски карактер во текот на годината (сезона на производствена кампања и сезона на греење);

4) кредитирање на сезонските залихи на јаглен кај трговијата во поголемите потрошувачки центри.

34. Кредитите за кредитирање на сезонските залихи на јаглен на депониите во рудниците на јаглен (точка 33 под 1) банките можат да ги користат во периодот од 1 март до 31 октомври во височина од 45% од состојбата на кредитите што им ги дале за тие залихи на организациите на здружен труд — производители на јаглен, а најмногу до 45% од вредноста на кредитираните залихи на јаглен.

Корисници на кредитите од оваа точка можат да бидат организациите на здружен труд — производители на јаглен што на своите депонии имаат залихи на јаглен произведен во 1982 година во количества што не се помали од количествата што му одговараат на просечното производство во текот на 45 дена, остварено во претходната година.

Роковите за враќање на кредитите од оваа точка не можат да бидат подолги од 45 дена, почнувајќи од денот на нивното користење.

35. Кредитите за кредитирање на залихите на јаглен кај термоелектраните и кај други големи потрошувачи на јаглен во стопанството (точка 33 под 2) банките можат да ги користат до височина од 45% од состојбата на кредитите што за тие залихи им ги дале на организациите на здружен труд, а најмногу до 45% од вредноста на кредитираните залихи потребни за просечна потрошувачка до 45 дена.

Корисници на кредитите од оваа точка, покрај термоелектраните, можат да бидат и други организации на здружен труд во стопанството, што имаат континуирана потрошувачка на јаглен, а чија вкупна потрошувачка во текот на годината изнесува најмалку 120.000 тони.

Роковите за враќање на кредитите од оваа точка не можат да бидат подолги од 45 дена, почнувајќи од денот на нивното користење.

36. Кредитите за кредитирање на залихите на јаглен кај организациите на здружен труд во стопанството — големи потрошувачи на јаглен, што имаат потрошувачка на јаглен од сезонски карактер во текот на годината (точка 33 под 3) банките можат да ги користат до височина од 45% од состојбата на кредитите што им ги дале за тие залихи на тие организации на здружен труд, а најмногу до 45% од вредноста на кредитираните залихи купени во периодот од 1 април до 30 септември 1982 година.

Корисници на кредитите од оваа точка можат да бидат организациите на здружен труд во стопанството чија вкупна годишна потрошувачка на јаглен изнесува најмалку 30.000 тони.

Роковите за враќање на кредитите од став 1 на оваа точка не можат да бидат подолги од шест месеци, почнувајќи од денот на нивното користење и не можат да го пречекорат 28 февруари 1983 година.

37. Кредитите за кредитирање на залихите на јаглен кај трговијата во поголемите потрошувачки центри (точка 33 под 4) банките можат да ги користат до височина од 45% од состојбата на кредитите што им ги дале за таа намена на организациите на здружен труд во трговијата што се занимаваат со промет на огревен материјал, а најмногу до 45% од вредноста на кредитираните залихи купени од рудниците на јаглен во периодот од 1 април до 30 септември 1982 година.

Корисник на кредитите од оваа точка може да биде организација на здружен труд што се занимава со промет на огревен материјал и која годишно вкупно им испорачува на крајните потрошувачи најмалку 10.000 тони јаглен.

Роковите за враќање на кредитите од оваа точка не можат да бидат подолги од шест месеци, почнувајќи од денот на нивното користење и не можат да го пречекорат 31 јануари 1983 година.

38. Кредитите за кредитирање на залихите на јаглен од точ. 34 до 37 од оваа одлука банките можат да ги користат врз основа на следните исправи што им ги доставуваат на народната банка, и тоа:

1) договор за кредитите што банката им ги дала на организациите на здружен труд за кредитирање на определени залихи на јаглен;

2) извод од книговодствената состојба за залихите на јаглен на депониите во рудниците на јаглен;

3) договор за купопродажбата и динамиката на испораките на јаглен склучен помеѓу организациите на здружен труд од точ. 35 до 37 на оваа одлука и организациите на здружен труд — производители на јаглен;

4) фактури и други исправи со кои се докажуваат количеството и вредноста на кредитираните залихи на јаглен.

Покрај исправите од став 1 на оваа точка, што ѝ ги доставуваат на народната банка, банките се должни, по кредитите дадени на организациите на здружен труд да обезбедат и друга вообичаена документација од која навистина може да се утврди дека дадените кредити се користат наменски и дека во секое време се покриени со соодветна вредност на кредитираните залихи на јаглен.

39. Пресметување на вредноста на залихите на јаглен, заради утврдување на височината на учеството на примарната емисија во кредитирањето на залихите на јаглен од точка 34 на оваа одлука, ќе се врши според продажните цени на производителите на јаглен, а за залихите од точ. 35 до 37 од оваа одлука според набавните цени на јагленот.

Кредити за кредитирање на увозот на сировини и репродукционен материјал од земјите во развој и на определени сировини и репродукционен материјал од земјите на определени валутни подрачја

40. Кредитите за кредитирање на увозот банките можат да ги користат за кредитирање на увозот на сировини и репродукционен материјал од земјите во развој и на определени сировини и репродукционен материјал од определени валутни подрачја (точка 13 под б) според списокот на земјите и листата на производитите што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет.

IV. ДАВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ВРЗ ПОДЛОГА НА КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ НА ГРАЃАНИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА ДЕФИНИТИВНА ПРОДАЖБА НА ДЕВИЗИ

41. Примарната емисија во 1982 година ќе се користи и за одобрување кредити на банките врз подлога на дадените кредити на граѓаните за станбена изградба, за купување на станови и за изградба и опремање на занаетчиски работилници, земјоделски деловни објекти и на други деловни објекти за вршење на редовна дејност на граѓаните врз основа на дефинитивна продажба на девизи од нивните девизни сметки и од девизните штедни влогови.

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да ги користат во височина до 15% од порастот на кредитите дадени на граѓаните за намените од тој став во 1982 година во однос на книговодствената состојба на тие кредити на ден 31 декември 1981 година.

Кредитите од став 1 на оваа точка им се даваат на банките со рок за враќање до 24 месеци, сметајќи од денот на давањето на кредитите на банката од страна на Народната банка.

За користењето на кредитите од став 1 на оваа точка банките ѝ поднесуваат на Народната банка посебен преглед на остварениот пораст на кредитите дадени на граѓаните за намените од тој став, со спецификација на договорите на одобрените кредити на граѓаните за тие намени во периодот од почестот на 1982 година, односно од последниот користење на тој кредит, и тоа одделно по намените и со податоците за износот на дефинитивно откупените девизи, за динарската противвредност на тие деви-

зи, за износот на одобрените кредити и за договорениот рок за враќање на кредитот.

V. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

42. Народната банка, во согласност со точка 6 од Одлуката за остварувањето на целите и задачите на засадничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1982 година ќе преземе мерки за запирање на користењето на примарната емисија по кредитите и другите пласмани на банките за залихите што се кредитираат во смисла на оваа одлука кога Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи ќе утврди дека тие залихи неоправдано се формираат и се задржуваат заради создавање на вештачки недостиг на тие производи на пазарот, заради притисок за зголемување на цените.

Кога ќе се стекнат услови од став 1 на оваа точка Народната банка со посебни мерки на банките ќе им го запре користењето на примарната емисија за нови пласмани и ќе пристапи кон наплата на кредитите од примарната емисија по веќе дадените кредити на банките за тие намени, независно од роковите пропишани со оваа одлука.

Во врска со одредбите од ст. 1 и 2 на оваа точка банките ќе ѝ доставуваат на Народната банка месечни извештаи за состојбата и вредноста на кредитираните залихи. Овие извештаи банките ќе ги доставуваат до 15 во текуштиот месец за претходниот месец, на образецот што го пропишува Народната банка на Југославија.

Збирните извештаи од став 3 на оваа точка народните банки ќе ѝ ги доставуваат на Народната банка на Југославија најдоцна до 20 во текуштиот месец за претходниот месец.

43. Народната банка ќе купува меници и ќе им дава кредити на банките по оваа одлука под услов банките тие меници да ги имаат есконттирано, односно да им дале кредити на организациите на здружен труд според есконтните, односно каматните стапки предвидени со самоуправната спогодба на банките.

Ако банките не ја склучат спогодбата од став 1 на оваа точка, есконтната стапка на есконттираната меница, односно каматната стапка на дадените кредити од примарната емисија може да изнесува најмногу до еден процентен поен над пропишаната есконтна односно каматна стапка што банките ѝ ја плаќаат на тие средства на Народната банка на Југославија.

Одредбите од ст. 1 и 2 на оваа точка не се применуваат врз Југословенската банка.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

44. Пресметување на динарската противвредност на странски средства за плаќање и на странски харии од вредност, заради утврдување на височината на учеството на примарната емисија во смисла на оваа одлука, ќе се врши со примена на курсот што е пропишан за определување на основницата за пресметување на царината и на други увозни давачки и даночни олесенија при извозот — за конвертибилните средства на плаќање, односно со примена на пропишаниот курс за пресметување на плаќањето и наплатата во клириншкиот платен промет.

45. Монетизација со селективно обележје во 1982 година ќе се воведува постапно врз основа на критериумите што ќе ги утврди Собранието на СФРЈ, во согласност со точка 4 од Одлуката за целите и задачите на засадничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1982 година, а ќе се остварува под исти услови кои во поглед на процентот на учеството на

каматната стапка и на роковите за отплата, за намените за кои се воведува монетизацијата, се утврдени за 1982 година.

46. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 12
26 март 1982 година
Белград

Го заменува
претседателот на Советот
на гувернерите
заменик-гувернер
на Народната банка на
Југославија

Миодраг Вељковиќ, с. р.

235.

Врз основа на чл. 24 и 66 став 1 точка 16 од Законот за Народната Банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 41/81), во согласност со точка 3 од Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/81), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА ПЛАСМАНИТЕ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 АПРИЛ ДО 30 ЈУНИ 1982 ГОДИНА

1. Основните банки и здружените банки (во натамошниот текст: банките) се должни да го усогласуваат обемот на порастот на своите вкупни пласмани во периодот од 1 април до 30 јуни 1982 година, согласно со одредбите на оваа одлука, така што тој пораст, според книговодствената состојба, да изнесува најмногу — до 6,5% на 31 мај 1982 година, и — до 7,0% на 30 јуни 1982 година, — сметајќи во однос на книговодствената состојба на вкупните пласмани на банките на 31 декември 1981 година.

2. Како вкупни пласмани на банките, во смисла на оваа одлука, се подразбираат сите краткорочни и долгорочни кредити и други пласмани што банките им ги даваат на организациите на здружен труд, на другите општествени правни лица (вклучувајќи ги и интерните банки), на граѓанските правни лица и на граѓаните, без оглед на изворите на средства од кои тие кредити и пласмани се даваат, освен од кредитите и другите побарувања по основ на односите меѓу банките, вклучувајќи ја и Југословенската банка за меѓународна економска соработка, Пазарот на пари и хартии од вредност и Поштенската штедилница.

3. Како пласмани на банките во смисла на точка 2 од оваа одлука, а во согласност со точка 3 став 3 од Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1982 година, не се сметаат:

1) пласманите од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, што се сметаат комисиони банкарски работи.

2) пласманите за обнова и изградба на подрачјата пострадани од земјотрес;

3) пласманите од дополнителни и посебни средства што се користат за побрзиот развој на САП Косово.

Во вкупниот пораст на пласманите на банките, во смисла на оваа одлука, не се засметува порастот на побарувањата во девизи од домашни комитенти настанат по основ на пресметаните текушти курсни разлики.

4. Банките можат меѓусебно да го отстапуваат неискористениот дел на порастот на пласманите до обемот на можниот пораст утврден за секој месец во точка 1 од оваа одлука. Меѓусебното отстапување, односно примање на неискористениот дел на порастот на пласманите, банките го вршат однапред во текот на месецот, а најдоцна до последниот календарски ден секој месец во периодот на кој оваа одлука се однесува.

За отстапениот, односно примениот дел на неискористениот пораст на пласманите, во смисла на одредбата на став 1 од оваа точка, банката е должна да ја извести надлежната народна банка на републиката односно надлежната народна банка на автономната покраина, во рок од три дена од денот на извршеното отстапување, односно примање на дел на неискористениот пораст на пласманите, и тоа со доставување на фотокопија на склучениот договор или на самоуправни спогодба помеѓу банките или помеѓу здружената банка и основните банки — членки на таа здружена банка за меѓусебно отстапување и примање на дел на неискористениот пораст на пласманите.

5. Заради следење и контрола на спроведувањето на одредбите на оваа одлука, банките се должни на надлежната народна банка на републиката, односно на надлежната народна банка на автономната покраина да и достават извештаи за остварениот пораст на нивните вкупни пласмани според книговодствената состојба на банката со состојбата на последниот ден во месецот, за секој месец во текот на периодот април — јуни 1982 година, во рокот пропишан за доставување на билансот на банката. Тие извештаи банките ги доставуваат во по два примерока.

Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини и доставуваат на Народната банка на Југославија збирни извештаи за состојбата на пласманите на банките на ниво на републиката, односно автономната покраина, и по еден примерок на примените индивидуални извештаи од банките во рок од пет дена од денот на истекот на рокот од став 1 на оваа точка. Со збирните извештаи за состојбата на пласманите на банките на ниво на републиката, односно автономната покраина, народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина, доставува и збирен преглед на меѓусебно извршените отстапувања, односно примања на неискористениот дел на порастот на пласманите поединечно по банките од своето подрачје.

6. Извештаите од точка 5 на оваа одлука банките ќе ги доставуваат според образецот што Народната банка на Југославија ќе го пропише со своје упатство.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 14
30 март 1982 година
Белград

Го заменува претседателот
на Советот на гувернерите
заменик-гувернер
на Народната банка на Југославија,
Миодраг Вељковиќ, с. р.

266.

Врз основа на член 129 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/78 — пречистен текст) и член 57 точка 3 од Статутот на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/78), во согласност со сојузниот секретар за народна одбрана, Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници, донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СТАТУТОТ НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

Член 1

Во Статутот на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“ бр. 12/73) во член 1 во седмиот ред одозгора по зборот: „изборот“ се додаваат зборовите: „траење на мандатот“.

Член 2

Во член 5 зборовите: „(во натамошниот текст: Законот за пензиското осигурување)“ се бришат.

Член 3

Член 11 се менува и гласи:

„Заради усогласување на социјалното осигурување на воените осигуреници со социјалното осигурување на осигурениците работници и со општиот општествен развој, Заедницата соработува со сојузните органи, со органите на републиките и автономните покраини и со другите општествено-политички зедници, со самоуправните интересни зедници во чија дејност спаѓаат прашањата од значење за социјалното осигурување на воените осигуреници, со општествено-политичките и општествените организации, со стручните и научните организации и со други организации и заедници.“

Член 4

Во член 12 по зборовите: „учествуваат во“ се додаваат зборовите: „изградувањето и“.

Член 5

Член 14 се менува и гласи:

„Предлог за да се донесе општ акт можат да поднесат: соборот на воените осигуреници, делегацијата на воените осигуреници, гарнизонското собрание или неговото претседателство, меѓугарнизонското собрание или неговото претседателство, делегатот на Собранието на Заедницата, одборот или комисијата на Собранието на Заедницата, Извршниот одбор на Собранието на Заедницата (во натамошниот текст: Извршниот одбор) и Претседателството на Собранието на Заедницата.“

Предлогот од став 1 на овој член го разгледува одборот односно комисијата на Собранието на Заедницата во чиј делокруг спаѓа прашањето што треба да се уреди и за тој преглед му дава свое мислење на Собранието на Заедницата.“

Член 6

Член 15 се менува и гласи:

„Нацртот на општиот акт го разгледуваат: одборот, односно комисијата на Собранието на Заедницата во чиј делокруг спаѓа прашањето што со тој акт се уредува, Извршниот одбор и Претседателството на Собранието на Заедницата. Тие објавуваат својот став, односно мислењето за нацртот на оп-

штиот акт го изнесуваат пред Собранието на Заедницата.“

Член 7

Во член 18 зборовите: „преку собираите“ се заменуваат со зборовите: „на собираите“.

Член 8

Во член 22 во точка 1 по зборот: „собира“ се додава записка и зборовите: „а кога гарнизонското собрание го сочинуваат сите воени осигуреници (член 42 став 2 од Статутот) да присуствува на седниците на тоа собрание и да учествува во работата на тоа собрание“.

Член 9

Во член 26 став 2 на крајот се додаваат зборовите: „и тие можат да бидат бирани најмногу двапати едноподруго на иста функција“.

Член 10

Во член 28 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од став 1 на овој член, делегацијата на воените осигуреници можат да формираат два собира или повеќе собира на воени осигуреници, за што одлука донесува гарнизонското собрание.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Досегашниот став 3 кој станува став 4, се менува и гласи:

„По исклучок од став 3 на овој член, ако соборот има помалку од 30 воени осигуреници, а не формира делегација заедно со некој друг собор, сите осигуреници на тој собор ја сочинуваат делегацијата на воените осигуреници.“

Досегашниот став 4 станува став 5.

Член 11

Во член 30 точка 6 се менува и гласи:

„6) го запознава соборот на воените осигуреници со прашањата што се на дневен ред на Собранието на воените осигуреници, барајќи од соборот мислење односно став за тие прашања, како и со одлуките што ги донесле тие собираија;“.

Член 12

Во член 34 точка 4 на крајот по зборовите: „живните тела“ се додаваат зборовите: „и со одлуките што се донесени по тие прашања“.

Член 13

Во член 38 став 3 на крајот се додаваат зборовите: „и Собранието, односно делегацијата што го делегирала“.

Член 14

Во член 42 став 2 се менува и гласи:

„По исклучок од став 1 на овој член, гарнизонското собрание го сочинуваат сите воени осигуреници на една населба или пошироко подрачје, ако одлука за тоа донесе гарнизонското собрание. Во тој случај не се формираат собири и делегации на воените осигуреници.“

Член 15

Во член 43 став 1 зборовите: „од 20 до 50“ се заменуваат со зборовите: „од 20 до 45“.

Став 2 се менува и гласи:

„Критериумите за избор на делегации во гарнизонските собранија ги утврдуваат меѓугарнизонските собранија, зависно од бројот на делегациите на воените осигуреници и од бројот на воените осигуреници во собирите што ги избале тие делегации, така што секоја делегација да биде во гарнизонското собрание застапена со најмалку по еден делегат.“

Член 16

Во член 44 по точка 4 се додава нова точка 5, која гласи:

„5) ги утврдува ставовите за работа на своите делегати во меѓугарнизонското собрание;“.

Досегашните точ. 5 до 9 стануваат точ. 6 до 10.

Член 17

Член 45 се менува и гласи:

„Гарнизонското собрание, од редот на своите делегати избира претседателство, кое раководи со работата на собранието.“

Бројот на членовите на претседателството го утврдува гарнизонското собрание.

Мандатот на членовите на претседателството трае четири години.

Претседателството од својот состав избира претседател на претседателството и негов заменик. Нивниот мандат трае две години и тие можат да бидат бирани најмногу двапати еднопосредно на истата функција.“

Член 18

Член 46 се менува и гласи:

„Претседателството на гарнизонското собрание подготвува и свикнува седници на собранието и им претседава, ги спроведува заклучоците на собранието, ја усогласува работата на комисиите и на работните групи, а врши и други работи што ќе ги определи собранието.“

Претседателството на гарнизонското собрание свикнува седници на собранието и на предлог од најмалку една третина на собирите на воените осигуреници на подрачјето на гарнизонското собрание или од најмалку една третина делегати на гарнизонското собрание, како и на предлог на претседателството на меѓугарнизонското собрание или на командата на гарнизонот чие седиште е на подрачјето за кое е формирано гарнизонското собрание.

Претседателот на претседателството раководи со работата на претседателството и ги потпишува актите што ги донесува собранието.

Заменик-претседателот на претседателството го заменува претседателот на претседателството во неговите права и должности за време на отсушноста или спреченоста на претседателот.

Претседателството на гарнизонското собрание за својата работа одговара пред собранието што го избрало, а претседателот на претседателството и неговиот заменик — и пред претседателството.

Гарнизонското собрание може да отповика цело претседателство или одделни негови членови пред да им истекне мандатот, кога ќе утврди дека своите должности не ги вршат во согласност со закон, со овој статут, со друг општ акт на Заедницата или со деловникот на тоа собрание.

Претседателството и секој член на претседателството на гарнизонското собрание можат да поднесат оставка.“

Член 19

Во член 47 став 1 се додава нова реченица која гласи: „Работната група може да формира и претседателството на гарнизонското собрание.“.

Член 20

Во член 49 зборовите: „Военото подрачје“ се заменуваат со зборот: „подрачјето“.

Член 21

Во член 50 став 1 зборот: „Военото“ се брише. Во став 2 зборовите: „од 20 до 60“ се заменуваат со зборовите: „од 20 до 50“.

Член 22

Член 52 се менува и гласи:

„Меѓугарнизонското собрание, од редот на своите делегати избира претседателство кое раководи со работата на собранието.“

Бројот на членовите на претседателството го утврдува меѓугарнизонското собрание.

Мандатот на членовите на претседателството трае четири години.

Претседателството од својот состав избира претседател на претседателството и негов заменик. Нивниот мандат трае две години и тие можат да бидат бирани најмногу двапати еднопосредно на истата функција.“

Член 23

Член 53 се менува и гласи:

„Претседателството на меѓугарнизонското собрание подготвува и свикнува седници на собранието и им претседава, ги спроведува заклучоците на собранието и презема мерки за извршување на неговите акти и на актите на Собранието на Заедницата и на другите надлежни органи — во согласност со закон, со овој статут и со деловникот на собранието, ја усогласува работата на комисиите и на работните групи, а врши и други работи што ќе ги определи меѓугарнизонското собрание.“

Претседателството на меѓугарнизонското собрание свикнува седници на собранието и на предлог од најмалку една третина гарнизонски собранија на подрачјето на меѓугарнизонското собрание, или од најмалку една третина делегати на меѓугарнизонското собрание, како и на предлог од претседателството на Собранието на Заедницата или на командата на воената единица за чија територија е формирано меѓугарнизонското собрание.

Претседателот на претседателството раководи со работата на претседателството на меѓугарнизонското собрание и потпишува акти што ги донесува собранието.

Заменик-претседателот го заменува претседателот на претседателството во неговите права и должности за време на отсушноста или спреченоста на претседателот.

Претседателството на меѓугарнизонското собрание за својата работа одговара пред собранието што го избрало, а претседателот на претседателството и неговиот заменик — и пред претседателството.

Меѓугарнизонското собрание може да отповика цело претседателство или одделни негови членови пред да им истекне мандатот, кога ќе утврди дека своите должности не ги вршат во согласност со законот, со овој статут, со друг општ акт на Заедницата или со деловникот на тоа собрание.

Претседателството и секој член на претседателството на меѓугарнизонското собрание можат да поднесат оставка.“

Член 24

Во член 54 став 1 се додава нова реченица, која гласи: „Работни групи може да формира и претседателството на меѓугарнизонското собрание.“

Во став 2 зборовите: „најмалку пет членови“ се заменуваат со зборовите: „најмалку три члена“.

Член 25

Во член 57 во точка 3 зборовите: „Законот за пензиското осигурување“ се заменуваат со зборовите: „Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници“.

Член 26

Во член 59 став 2 зборовите: „70 делегати“ се заменуваат со зборовите: „55 делегати“.

Член 27

Пред член 60 поднасловот: „Претседател и заменик-претседател“, се заменуваат со поднасловот: „Претседателство“, а член 60 се менува и гласи: „Собранието на Заедницата, од редот на своите делегати, избира претседателство, кое раководи со работата на Собранието.“

Бројот на членовите на Претседателството го утврдува Собранието на Заедницата.

Мандатот на членовите на Претседателството трае четири години.

Претседателството од својот состав избира претседател на претседателството и негов заменик. Нивниот мандат трае две години и можат да бидат бирани најмногу двапати едноподруго на иста функција.“

Член 28

Член 61 се менува и гласи:

„Претседателството на Собранието на Заедницата:

- 1) ја претставува Заедницата;
- 2) ги подготвува и свикува седниците на Собранието;
- 3) предлага дневен ред и раководи со седниците на Собранието;
- 4) му предлага на Извршниот одбор и на другите одбори и комисии на Собранието разгледување на одделни прашања од делокругот на Собранието;
- 5) ја усогласува работата на Собранието, на Извршниот одбор и на другите одбори и комисии на Собранието;
- 6) го разгледува нацртот на Статутот и на другите општи акти што ги донесува Собранието;
- 7) се грижи за примената на Статутот и на другите општи акти на Заедницата;
- 8) соработува со органите на самоуправниот интересни заедници за одделни видови социјално осигурување во работите од заеднички интерес, заради унапредување на основите на социјалното осигурување и на меѓусебните односи;
- 9) соработува со органите на општествено-политичките заедници, со општествено-политичките и општествените организации и со другите органи и организации;
- 10) врши и други работи што му се ставени во надлежност со закон, со овој статут, со друг општ акт на Заедницата и со деловникот на Собранието како и работи што ќе ги определи Собранието.

Претседателството го свикува Собранието на Заедницата и на предлог од најмалку една третина од вкупниот број на меѓугарнизонски собранија или од најмалку една третина делегати во Собранието на Заедницата, како и на предлог на Сојузниот секретаријат за народна здбрана, на Сојузниот извршен совет или на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Пред одржувањето на седницата на Собранието на Заедницата, претседателството прибавува мислење од Извршниот одбор и од другите одбори и комисии на Собранието на Заедницата од чиј делокруг на работата е прашањето за кое ќе се расправува на седницата.

Претседателството за својата работа одговара пред Собранието на Заедницата.

Собранието на Заедницата може да отповика цело претседателство или одделни негови членови пред да им истекне мандатот, кога ќе утврди дека своите надлежности не ги вршат во согласност со закон, со овој статут, со друг општ акт на Заедницата или со деловникот на Собранието.

Претседателството и секој член на претседателството можат да поднесат оставка.“

Член 29

Член 62 се менува и гласи:

„Претседателот на Претседателството на Собранието на Заедницата раководи со работата на Претседателството и ги потпишува општите акти што ги донесува Собранието на Заедницата.“

Претседателот на Претседателството, односно членот на Претседателството, има право да присуствува на седницата на Извршниот одбор и на другите одбори и комисии на Собранието на Заедницата и да учествува во нивната работа, без право на одлучување.

Заменик-претседателот на Претседателството го заменува претседателот во неговите права и должности за време на отсуство или спреченост на претседателот.

Претседателот на Претседателството и неговиот заменик за својата работа одговараат пред Претседателството и пред Собранието на Заедницата.“

Член 30

Член 63 се брише.

Член 31

Член 64 став 2 се менува и гласи:

„Бројот на членовите на Извршниот одбор го утврдува Собранието на Заедницата.“

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Раководителот на стручната служба по својата положба е член на Извршниот одбор.“

Досегашниот став 3 станува став 4.

Член 32

Во член 65 став 2 зборовите: „претседателот на Собранието на Заедницата“ се заменуваат со зборовите: „претседателот на Претседателството на Собранието на Заедницата“.

Член 33

Во член 68 став 2 зборовите: „и од претседателот на Собранието на Заедницата“ се заменуваат со зборовите: „или од претседателот на Претседателството на Собранието на Заедницата“.

Член 34

Член 71 став 3 се менува и гласи:

„Бројот на членовите на одборите и на комисиите го утврдува Собранието на Заедницата.“

Член 35

Во член 73 став 2 зборовите: „и ја усогласуваат својата работа со работата на тој одбор“ се заменуваат со зборовите: „со Претседателството на Собранието на Заедницата и својата работа ја усогласуваат со работата на тие одбори.“

Член 36

Во член 75 став 3 зборовите: „Собранието на Заедницата може“ се заменуваат со зборовите: „Собранието на Заедницата, како и нејзиното претседателство, можат“.

Член 37

Во член 85 по зборовите: „на воените осигуреници“ се додаваат зборовите: „и на претседателската на тие собранија“.

Член 38

Во член 90 став 3 зборовите: „претседателот на собранието“ се заменуваат со зборовите: „претседателството на собранието“.

Член 39

Во член 91 зборовите: „Претседателот на Собранието“ се заменуваат со зборовите: „Претседателството на Собранието“, а зборовите: „неговиот претседател“ — со зборовите: „неговото претседателство“.

Член 40

Во член 96 став 3 зборовите: „член 81 став 1 од Законот за пензиското осигурување“ се заменуваат со зборовите: „член 83 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници“.

Член 41

Решенијата што се однесуваат на изборот на претседателството на гарнизонско и меугарнизонско собрание, како и на Собранието на Заедницата, ќе се применуваат од денот на конституирањето на новоизбраните собранија.

Член 42

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 13-1

17 март 1982 година

Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател,

Мирко Нововиќ, с.р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

О Д Л У К А

ЗА ОПЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 1 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 1980 ГОДИНА

1. „Творница рачунских стројева“, од Загреб, со предлог поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија за оценување на согласноста на одредбите на член 1 став 1 од Законот за привремена забрана на располагањето со општествени средства за финансирање на нестопански и непроизводствени инвестиции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/80) со Уставот на СФРЈ.

Предлагачот „Творница рачунских стројева“, од Загреб, смета дека одредбите на член 1 став 1 од наведениот закон се несогласни со Уставот на СФРЈ, бидејќи со Законот е ограничено располагањето и користењето на општествените средства, покрај другото, и за набавка на опрема за вршење административно-стручни и други канцелариски работи. Со овој закон работниците на предлагачот се доведоци во ситуација да не можат да го остваруваат правото на работа и правото на стекнување и располагање со доходот, бидејќи основната дејност на предлагачот му е производство на сметачка техника, чија продажба, по влегувањето на оспорениот закон во сила, опадна за 70% во однос на претходната година.

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, во одговор на предлогот, наведе дека нема основа за измена и дополнение на Законот за привремена забрана на располагањето со општествени средства за финансирање на нестопански и непроизводствени

инвестиции во 1981 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/80), во кој одредбата на став 1 од член 1 е идентична со одредбата на став 1 од член 1 на Законот на кој се однесува предлогот за поведување постапка за оценување на уставноста. Во одговорот се истакнува дека уставниот основ за донесување на оспорениот закон е во одредбата на алинеја 3 од член 267 на Уставот на СФРЈ. Сојузниот собор го донесе оспорениот закон поаѓајќи од целите за остварување на политиката на економската стабилизација, утврдени со Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година и со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија во 1980 година.

3. Во член 1 на оспорениот закон е пропишано дека се забранува користењето на општествените средства во 1980 година за изградба, доградба и купување на административно-управни згради, за доработка и купување на канцелариски мебел и друга опрема за вршење на административно-канцелариски работи, како и за набавка на објекти и опрема за потребите на репрезентацијата, разнотата, уметноста, физичката култура и спортот.

По исклучок, корисниците на општествени средства можат да ги користат општествените средства со кои располагаат и за прибавување на административна опрема, ако таа опрема се прибавува од средствата на непотрошената амортизација, пресметани по минимални стапки, пропишани со закон.

Неопходноста од привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за потрошувачка, заради спречување или отстранување на поголеми растројства во стопанството ја ценеше, во рамките на своите надлежности, Собранието на СФРЈ, при донесувањето на оспорениот закон.

Според одредбата на член 267 алинеја 3 од Уставот на СФРЈ, со сојузен закон може, покрај другото, кога е тоа неопходно заради спречување и отстранување на поголеми растројства во стопанството, да се пропише привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за потрошувачка од страна на организациите на здружен труд и од други корисници на општествените средства.

4. Врз основа на член 375 став 1 точка 1 од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија, на седницата од 17 февруари 1982 година, донесе

О д л у к а

Се одбива предлогот на „Творница рачунских стројева“, од Загреб, Уставниот суд на Југославија да утврди дека се несогласни со Уставот на СФРЈ одредбите на член 1 став 1 од Законот за привремена забрана на располагањето со општествени средства за финансирање на нестопански и непроизводствени инвестиции во 1980 година.

Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во следниот состав: Рамадан Враниќи, д-р Васил Гривчев, Милорад Достаниќ, Мустафа Сефод-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Владимир Кривиц, Славоко Кухар, Воислав Ракиќ, Јаким Спировски, д-р Јосиф Трајковиќ, Иван Франко и Мијушко Шибалиќ.

У-бр. 257/80

10 февруари 1982 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Никола Секулиќ, с.р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— по повод на шеесетгодишнината на постоењето, а за истакнати заслуги во развивањето на спортот, присобирањето и воспитувањето на членството и симпатизерите на клубот во духот на прогресивните идеи, како и за придонес во Народноослободителната борба и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ

Фудбалски клуб „Железничар“ — Сарајево;

— по повод на шеесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во омасовувањето и развивањето на фудбалскиот спорт и за придонес кон ширењето на прогресивните идеи и братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

Фудбалски клуб „Троглав“ — Ливно;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Радна организација „Аутосервис“ — Бања Лука;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА

Крезо Јозе Анто, Матерић Лазара Перо, Радовановић Максима Јован, Ристић-Кошир Јохана Елизабета, Стојчић Николе Иван;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ

Перић Вида Радомир;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

Токиќ Васа Захарије, Гороња Зорана Симо, Перић Вица Ивица, Стојнић Душана Маринко, Вашалић Ђуре Ђуро;

Од СР Црна Гора

— по повод на четириесетгодишнината на излегувањето, а за особени заслуги во ангажираното информирање на младината и за значаен придонес во ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

„Омладински покрет“, лист ССО Црне Горе — Титоград;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ

Лазовић Миљана Бранко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА

Ђурановић Велизара Стојан, Кнежевић Боривоја Лука, Миловић Мила Велимир;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ

Вукчевић Мила Лука;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Баиловић Јакова Момчило, Булатовић Васа Божидар, Ђочевић Темо Исат, Ѓезагић Мухамеда Џемал, Јовановић Жиска Вукадин, Кликовац Алексе Зарија, Лопичић Вукашина Љубица, Милачић Баја др Обрен, Поповић Николче Владимир, Радоман Ђуров Мило, Раичевић Крста Радомир, Ресулбеговић Шафхста Ходо, Шабовић Јусуфа Орле, Шуковић Јанка Мирко, Татар Вида Јован, Жутић Владимира Ратко;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

Дробњак Милоша Драго, Кнежевић Мирка Томислав, Мугоша Божа Блажо, Оровић Николе Радивоје, Перовић Крста Настадин, Поповић Петра Драгутин, Станишић Божа Обрен, Улићевић Алексе др Љубомир;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Лакићевић Мијата Велимир, Ракочевић Драгише Радован;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Јањушевић Радомира Илија, Мркић-Дурутовић Оташа Јелка, Новићевил-Ирашчевић Радована Добрила, Рогановић Сава Томислав, Ускоковић Стано Данило;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Вујовић Петра Ненад;

Од СР Хрватска

— по повод на шеесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

СОУР Плива, фармацевтска, кемијска, прехранбена и козметичка индустрија — Загреб;

— по повод на педесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

Вуковарска текстилна индустрија „Вутекс“ — Вуковар;

— по повод на педесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во негувањето и воспитувањето на предучилишни деца

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Дјечји вртић „Маријан Чавић“ — Загреб;

— по повод на шеесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во развивањето на музичкиот и културно-забавниот живот

Лимена гласба „Спинчићи“ — Кастав;

— по повод на триесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги на полето на издавачката дејност, како и за значаен придонес во ширењето на просветата и културата

Накладни завод „Знање“ — Загреб;

— по повод на двестегодишнината на постоењето, а за особени заслуги во основното образование и воспитување на младите генерации во духот на слободарските идеи и патриотизмот, како и за придонес кон ширењето на просветата и културата

Основна школа „Маринковић Јован-Иво“ — Ораховица;

— по повод на двесте и дваесет годишнината на постоењето, а за особени заслуги во основното образование и воспитување на младите генерации во духот на слободарските идеи и патриотизмот, како и за придонес кон ширењето на просветата и културата

Основна школа „Народни херој Марија-Мица Видовић“ — Новска;

— по повод на педесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во развивање на физичката култура и спортот и за придонес кон ширењето на прогресивните идеи

Спортско друштво „Горанин“ — Делнице;

— по повод на триесет и петгодишнината на трудот, а за особени заслуги и успеси во негувањето и развивањето на музичката уметност и за ширење на музичката култура

Удружење музичких умјетника Хрватске — Загреб;

— по повод на осумдесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

РО Бродоградилиште „Виктор Ленец“ — Ријека;

— по повод на педесетгодишнината на постоењето, а за заслуги во заштитата и спасувањето на човечки животи, општествен и личен имот, со што е направен придонес кон социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Доброволно ватрогасно друштво „Трепњевка“ — Загреб;

— по повод на десетгодишнината на постоењето, а за заслуги и постигнати успеси во работата врз приспособување, рехабилитација и културно забавен живот на инвалидите

Друштво за рекреација и физички одгој инвалидних особа „Флоријан Бобић“ — Вараждин;

— по повод на осумдесетгодишнината на постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во развивањето на културно-просветната и забавната дејност

Културно-просветно друштво „Првена звијезда“ — Кастав;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за заслуги и постигнати успеси во работата врз заштитата, рехабилитацијата образованието и културно-забавниот живот на слепи лица

Меѓуопштинско удружење слијепих Истра — Пула;

— по повод на триесет и петгодишнината на постоењето, а за заслуги и успеси во ширењето, популаризирањето и унапредувањето на техничката култура на населението

Народна техника — Савез организација за техничку културу — Осијек;

— по повод на седумдесетгодишнината на постоењето, а за заслуги врз унапредувањето на фудбалскиот спорт во својот крај и за воспитување на членството и симпатизерите на клубот во духот на прогресивните идеи

Ногометни клуб „Опатија“ — Опатија;

— по повод на триесет и петгодишнината на излегувањето, а за заслуги во развивањето и унапредувањето на педагошката теорија и практика, како и за придонес кон издигање на стручни кадри

„Педагошки рад“ — часопис Педагошко-книжевног збора Савеза педагошких друштва СР Хрватске — Загреб;

— за заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

ООУР „Творница кухињског намјештаја“ — Новска;

— по повод на осумдесетгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за особени заслуги во развивањето на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на земјата, како и за придонес кон изградбата на социјалистичкото самоуправно општество

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Војковић Марка Анте;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Глухак Мелкиора Миливој, Кушец Ђуре Катица, Срзић Марка Вице, Стипанчић Тома Иван, Узелац Драгутина Златко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Беламарић-Кркелић Јакова Љубица, Брезовечки Вида Мато, Думанић Вицка Раде, Флековић Јосипа Перо, Хрсте Ивана Анте, Павунић Радић Михајла Босилка, Вукмировић Ваје Данило;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ђуић Илије Душан Бебељак-Кукуч Крунослава Добрила, Ђуракић Шиме Стјепан, Херо Лучић Јосипа Зорка, Кармелић Јакова Никола, Тадељ Антона Иван;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Бишћан Флоријана Јосип, Боговић Николе Никола, Џукон Валента Мирослав, Крижанић Јураја Јурај, Лукић Косте Ђуро, Сердар Стојана Лука, Сиљабан Пане Бранко, Срича Ивана Вилим, Соић Маријана Младен, Трго Ивана др Мирослав, Виловић Павла Данијел;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Амброшић Јосипа Валентин, Арбутина Ђуре Душан, Бабић Јове Илија, Бабић Илије Јандрија, Божичковић Станка Стево, Брекић Јандрије Јовица, Чулић Миловил Далибор, Драгосавац Васе Милош, Дрљача Јове Никола, Елек Петра Иво, Гашић Боже Живко, Гашпарац Ивана Антон, Гашпић-Жикић Вијекс Марија, Гранић Петра Павла, Гутић-Котарац Ивана Драго, Кљрин Петра Маријан, Клобас Ивана Миро, Кнежевић Мате Иван, Ковачевић Миловил Стјепан, Јалчић Химе Хусо, Маџарић Ивана Звонимир, Марков-Тубин Пере Вука, Матјасевић Анте Срећко, Михановић Ивана Данијел, Милачић-Мраовић Марка Евица, Павишић Вицка Јерко, Перуновић Михајла Драгослав, Петринић Ивана Андрије, Пилиповић Стјевана Петар, Поповић Онисима Душан, Поткоњак Николе Ђуро, Потурица Рока Иван, Пуриш Ивана Никола, Родић Николе Благо, Рончевић Адама Никола, Север Грге Рудолф, Скубић Мија Мато, Срдић Ђорџа Живко, Старчевић Антона Маријан, Старчевић Боже Милан, Светличић Антуна Иван, Шегвић Филипа Милан, Шкарић Петра Петар, Шоштар Драгутина Фрањо, Таџа Раде Лука, Томић Алексе Симо, Велимир Стојана Цвијо, Вучинић Николе Душан, Вукадиновић-Јакаша Иван Осменка, Вуковић Мартина Иво, Живковић Марка Војислав, Жуфић Ивана Антон;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Бадурин Данијела Славко, Лацковић Вјекослав Вјекослав, Злоковић Душана Љубомир;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Ђуракић Шиме Стјепан;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Подолшак Терезије Златко;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Краљ-Жигић Исе Босилка;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Каурић-Боцковац Стјепана Иванка;

Од СР Македонија

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето и унапредувањето на пожарникарството, со што е направен значаен придонес кон социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Противпожарен сојуз на Македонија — Скопје;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Гечевски Панов Глигор;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Димитров Асен Евгени;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Џунов Методи др Тодор, Хаџи Василев Тихомир др Миле, Митков Петар др Владимир, Поп-Георгиев Глигур др Димитар;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Варошлија Борис Љубомир;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бојациевски Трајко Тодор;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Бојациев Глигор Драган;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Авдић Авдо Февзи;

Од Словенија

— по повод на сто и дваесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

ДО Стекларна Храстник;

— по повод на шеесетгодишнината на Љубљанскиот универзитет „Едвард Кардељ“, а за особени заслуги и успеси постигнати во образованието на стручни и научни кадри, како и за значаен придонес во стопанскиот напредок на земјата

Факултета за стројништво Универзе Едварда Кардеља — Љубљана;

— по повод на шесетгодишнината на Љубљанскиот универзитет „Едвард Кардељ“, а за особени заслуги и успеси постигнати во образованието на стручни и научни кадри, со што е направен значаен придонес кон социјалистичкиот развиток на земјата

Филозофска факултета Универзе Едварда Кардеља — Љубљана;

— по повод на шеесетгодишнината на Љубљанскиот универзитет „Едвард Кардељ“, а за особени заслуги и успеси постигнати во образованието на стручни и научни кадри, како и за значаен придонес во развивањето и унапредувањето на медицинската наука

Медицинска факултета Универзе Едварда Кардеља — Љубљана;

— по повод на шеесетгодишнината на Љубљанскиот универзитет „Едвард Кардељ“, а за особени заслуги и постигнати успеси во образованието на стручни и научни кадри, изградбата на правниот систем, како и за значаен придонес во областа на стопанскиот и општествениот живот на земјата

Правна факултета Универзе Едвард Кардељ — Љубљана;

— по повод на триесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во научно-истражувачката работа врз откривање на нуклеарни и други минерални сировини, со што е направен значаен придонес во стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

ДО Геолошки завод — Љубљана;

— по повод на стогодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето на физичката култура и спортот и за придонес кон ширењето на прогресивните идеи

ТВД Партизан — Мозирје;

— по повод на осумдесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Мариборски водовод, Комунално подјетје п.о. Марибор;

— по повод на триесетгодишнината од излегување, а за заслуги врз унапредувањето на градителството и за придонес кон стручното издигање на кадри

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Градбени вестник, гласило Звезе друштва граѓанских инженирјев и техников Словеније — Љубљана;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Лузар Јосипа др Саша, Медвешчек Лудвика др Адолф, Венгуст Ивана Албин;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Белтран Славка Жива;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Fettich Отон Јанез, Качич Карла Јуле, Корен Славка др Срећко, Кос Јоже Алојз, Кунтарич Франца Франц, Мариншек Антона Душан, Полајнар Франца Франц, Равник Јанеза др Лудвик, Ребољ Мартина Душан, Рутар Ивана Милонц, Шиндич Рудолфа Мирко, Шивец Франца Матевж;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Ференчак Јоже Јоже, Грмек Алојз Јожеф;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бисјак Јакоб Марија;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Лебан Ивана Иван;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Хрешчак Андреја Јернеј;

Од СР Србија

— по повод на сто седумдесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во основното образование и воспитување на млади генерации во духот на слободарските идеи и патриотизмот, како за придонес во ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Основна школа „Караџорђе“ — Остружница;

— по повод на сто и четириесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси во образованието и воспитување на младите генерации и за значаен придонес во ширењето на просветата и културата

Прва београдска гимназија „Моша Пијаде“ — Белград;

— по повод на сто и четириесетгодишнината на постоењето а за особени заслуги и успеси во основното образование и воспитување на младите генерации во духот на слободарските идеи и патриотизмот, како и за придонес во ширењето на просветата и културата

РО „26. септембар“ ООУР Основна школа „9. српска бригада“ — Бољевац;

— по повод на четириесетгодишнината на постоењето, а за извонредни заслуги и успеси постигнати во образованието на стручни и научни кадри и значаен придонес во развивањето и унапредувањето на ветеринарската дејност

Ветеринарски факултет — Белград;

— по повод на седумдесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во лекувањето и здравствената заштита на населението, како и за значаен придонес во развојот на здравствената служба

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Медицински центар „Моша Пијаде“ — Лесковац;

— за долгогодишна работа и особени заслуги на полето на издавачката дејност, како и за значаен придонес во ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Издавачка радна организација „Рад“ — Белград;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во основното образование и воспитување на младите генерации, како и за придонес во ширењето на просветата и културата

Основна школа „Жикица Јовановиќ — Шпанац“ — Ваљево;

— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето а за особени заслуги и успеси постигнати во извидувачката дејност и негување на традициите на Народноослободителната борба

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Одред извиђача „Бошко Ђуричиќ“ — Светозарево;

— по повод на триесетгодишнината на Сојузот на извидувачите на Србија, а за особени заслуги во развивање и омасовување на извидувачките организации, во воспитување на членството во духот на братството и единството на нашите народи и народности како и за придонес на негувањето на традициите на Народноослободителната борба

Савез извиђача општина Пирот;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Грађевинска радна организација „7. јули“ — Белград;

— по повод на триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги на полето на научноистражувачката работа во областа на патното стопанство, со што е направен значаен придонес во стопанскиот напредок на земјата

Институт за путеве — Белград;

— по повод на триесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

„Јадран“ радна организација за завршне радове у грађевинарству и антикорозивну заштиту — Белград;

— за долгогодишна работа и особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за развојот на комуналното стопанство

Комунална радна организација „Градска чистота“ — Белград;

— за долгогодишна работа и особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

РО Фабрика ватрогасних справа и уређаја „Ватропрем“ — Белград;

— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во здравствената заштита и лекување на населението

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Дом здравља „Владимирци“ — Владимирци;

— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето, а за заслуги во развивање и омасовување на кошаркашкиот спорт и за успеси постигнати на натпреварувања во земјата и странство

Кошаркашкиот клуб „Вождовац“ — Белград;

— по повод на шеесетгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за особени заслуги во развивањето на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на земјата, како и за придонес кон изградбата на социјалистичкото самоуправно општество

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Пантовиќ Светозара Радован;

— за долгогодишна револуционерна работа и особени заслуги во развивањето на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на земјата, како и за придонес кон изградба на социјалистичкото самоуправно општество

Пешиќ Мите Бранко, Удовички Миленка Лазар;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Костиќ Димитрија Ђорђе, Његован Михајла Исо, Радуловиќ Секуле Миладин, Вујанац Новице Рајко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење на социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Аћимовиќ Чедомира Марко, Франковиќ Петра Драгутиќ, Гавриловиќ Ђорђа Предраг, Јанковиќ Вукосава Драгиша, Муталовиќ Вука Радојко, Перишиќ — Вукићевиќ Мирчета Милка, Попов Виктор Лав, Пурић Филимана Властимир;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Генчић Васе Владимир, Коларовић Радована Андрија, Стефановић Драгомира Марко, Шкундрић Јова Симо, Ушљебрка Матије Вилим;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Брезник Јожефа Душан, Цветановић Данила Душанка, Цвијовић Велимира Миленко, Ђулафић-Крстајић Милуна Милева, Даниловић — Цвејић Јована Јелена, Дрљевић Трифуна Душан, Ђурица Миле Ђуро, Ивковић Здравка Првослав, Јагушт Томе Младен, Јелић Боже Лука, Јовановић Светозара др Љубиша, Кијановић Анте Милика, Кубуровић Саве Раде, Мартиновић Милије Будимир, Милић Ђоке Лабуд, Миљковић Дмитра Миле, Мрхшић Михајла Драгутин, Пантош Јована Мирко, Петровић Петра Милорад, Поскурица Милисав Сретен, Радаковић Јосипа Илија, Радисављевић Луке Михаило, Радуловић Николе Саво, Раѓеновић Дане Ђураѓ, Ресановић Богољуба Бранко, Стојановић Драгољуба Миодраг, Тадић Живка Аћим, Велимировић Раје Милан, Витомир Миливоја Чедомир, Златовић Јерка Иво;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Арсин Радоша Видојко, Бенић Косте Велика, Дукић Михајла Милош, Ѓватић Милана Вељко, Гујанчић Стевана Страја, Јакшић Раде Душан, Јањић — Лишанчић Будимира Зорка, Јовановић Милана Драгић, Калинић Ђуре Давид, Кијановић Кире Милан, Кљајић Јове Драган, Комљен Лазе Милан, Лазаревић Велимана др Љубиша, Милеуснић Стевана Милан, Николић Сретена Радомир, Перишић Срешка др Мирко, Петровић Радише Станимир, Поповић Светозара др Живојин, Пушица Мирка Добросав, Радишић — Ботић Владислава Рајка, Радовановић Будимира Милета, Станковић Владимира Миодраг, Стојановић Драгутина Матеја, Тасић — Петровић Петра Миланка, Веруовић Рада Рајко, Вукотић Блажа Ђорђевић, Живковић Марка Милорад;

Од САП Косово

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Белицаревић Василија Настас;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Паламеревић Димитрија Властимир, Шкурти Хаљима Хајрулах;

Од САП Војводина

— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Ливница и фабрика машина „ИНЕХ-ЛИФАМ“ — Стара Пазова;

— по повод на педесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

„Тесла“ — Фабрика сијалица — Панчево;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Чулибрк Јована Саво, Карановић Лазе Бранко, Лончар Петра Ђуро, Лукач Обрада Данило, Половина Гојка Стеван, Сурла Николе Божо, Зорић Јована Милорад.

Бр. 107
26 ноември 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, с.р.

УКАЗ**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од сојузните органи и организации

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Михић Саве Стојан;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Мураи Роберта Јурица, Радоја Јове Урош, Вершић Станка Жељко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Димитријевиќ-Мандиќ Михајла Зорка, Предраговиќ Јована Илија;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бијелиќ Михајла Љубиша, Цихабер Николе Ђуро, Диклиќ Милоша Вера, Јовановиќ Милоша Драгољуб, Кукуриќ-Циндриќ Антонија, Пљакиќ Момира Будимир, Станиќ-Павловиќ Лазара Стојанка, Шурев Георги Ангел;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Баук-Чанади Фрање Љубица, Станојчиќ Саве Миодраг, Стојановиќ Трајка Ђорђе;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Босниќ-Спајиќ Вере Јелена, Јовиќ-Арсиќ Миливоја Рада, Јуришиќ Будимира Живадин, Пауновиќ Животе Радомир, Радојковиќ Живадин Душан, Живковиќ-Ивковиќ Адама Живка;

Од СР Босна и Херцеговина

— по повод шеесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

ООУР Индустија трикотаже „ШИК“ — Сараево;

Од СР Црна Гора

— за особени заслуги на унапредувањето на односите помеѓу државата и црквата, со што е направен значаен придонес на општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Чуквас Сава Веселин;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Шуковиќ Мариќ Раде Милијана, Томиќ Јовице Аница;

Од СР Хрватска

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Бјеливук Милића Андрија, Дејановиќ Петра Драгић, Дракулиќ Николе Јован, Ерор Лазе Миле, Петровиќ Ђуре Паван, Вујиќ Марка Бранко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Грубјешкиќ Петра Драган, Гвозденовиќ Миле Милан, Косиќ Стевана Милош, Пајиќ Ђуре Милан, Рашиќ Миле Марко, Живковиќ Станка Станко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Чича Јанка Бранко, Годиќ Стевана Марко, Гвозденовиќ Јанка Симо, Ивошевиќ Милоша Марко, Мркиќ Марка Милош, Периќ Милоша Раде, Видиќ Станка Саво;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Гаћеша Николе Раде, Клипа Раде Миле;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Фуштар-Пајиќ Миле Сека, Горуп-Компар Драгице Радојка, Гуњ Драгића Мирко, Гвозденовиќ Јована Милић, Јовиќ Николе Милош, Кнежевиќ Драгана Милић, Милић Милоша Миодраг, Радошковиќ-Ђуриќ Петра Анка, Вучковиќ Милана Душан;

Од СР Србија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Башкаловиќ Добримира Павле, Илиќ Владимир Јован, Лавриќ Луке Јован, Љуца Хусеина Ибро, Николиќ Радована Милинко, Павловиќ Јована Стеван, Телебак Стјепана Славко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Живковиќ Светозара Љубиша;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Белић Радослава Мирослава, Дељанин Тиосава Родољуб, Гулдовић Ивана Живојин, Јевремовић Живана Радован, Јовичић Драгића Миласин, Керетић Мартина Еуген, Мандић Светозара Милован, Павловић Мирослава Милан, Радојчић Милана Милутин;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Баста Милана Милош, Типријановић Божицара Милош, Гаврић Живка Берислав, Илић Милосава Гордана, Ивановић Милосава Милица, Кулић Живојина Милан, Маркоска-Вељаноска Сотира Цветанка, Милановић Милана Здравко, Пенченчић Милутина Александар, Ракићевић Милована Владимир, Ристић Алексе Миодраг, Стојковић Сотира Александар, Врцељ Николе Душан, Живковић Јакова Гордана.

Бр. 121
4 декември 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
190. Закон за користење на кредитот според Спогодбата за стопанска и техничка соработка во изградбата и реконструкцијата на индустриски и други објекти во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, склучена на 29 мај 1981 година помеѓу Сојузниот извршен совет на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Владата на Сојузот на Советските Социјалистички Републики — — — — —	469
191. Одлука за критериумите за предлагање и избор на кандидати за определени функции во сојузните органи и во сојузните организации чишто носители ги избира и именува Собранието на СФРЈ — — — — —	471
192. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за остварувањето на општествената самозаштита во системот на самоуправувањето — — — — —	474
193. Договор за основите на долгорочниот план на Југославија за развој и применување на нуклеарната енергија во енергетиката до 2000 година — — — — —	476
Одлука за потврдување на Договорот за основите на долгорочниот план на Југославија за развој и применување на нуклеарната енергија во енергетиката до 2000 година — — — — —	481
194. Уредба за условите што треба да ги исполнуваат зимовниците отворени за зимирање на странски бродови на внатрешните пловни патишта на кои важи меѓународен или меѓудржавен режим на пловидба — — — — —	481
195. Одлука за условите под кои динарите остварени со давање на определени услуги и со продажба на определени домашни стоки на странски лица се пресметуваат како девизен прилив во 1982 година — — — — —	482
196. Одлука за измена на Одлуката за условите и начинот на царинсење на стоките за кои не е поднесена документација и за случаите во кои не се поднесува царинска декларација — — — — —	484
197. Одлука за измена на Одлуката за ослободување од плаќање посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки на увозот на бродови, кои се замена за уништените и блокираните бродови во иранско-ирачкиот воен судир — — — — —	485
198. Одлука за ослободување од плаќање на давачка за царинско евидентирање на увозот на бродови кои се замена за уништените и блокираните бродови во иранско-ирачкиот воен судир — — — — —	485
199. Одлука за намалување на посебната давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки на увозот на авиони за патнички сообраќај — — — — —	485
200. Одлука за дополнително на Одлуката за начинот на продажбата на царинските стоки и за распоредот на средствата добиени со продажбата на тие стоки — — — — —	485
201. Решение за привремено зголемување на износите на дневниците за службено патување во Ирак и Иран што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци — — — — —	486
202. Решение за измена на Решението за намалување на царинската стапка за 50% на увозот на бродови, кои се замена за уништените и блокираните бродови во иранско-ирачкиот воен судир — — — — —	486
203. Наредба за дополнително на Наредбата за определување на граничните премини преку кои ќе се увезуваат, извезуваат и провозуваат пратки на растенија — — — — —	486
204. Одлука за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1982 година — — — — —	486
205. Одлука за усогласување на обемот и динамиката на порастот на пласманите на банките во периодот од 1 април до 30 јуни 1982 година — — — — —	495
206. Одлука за измени и дополненија на Статутот на Заседницата на социјалното осигурување на воените осигуреници — — — — —	496
Одлука за оцена на уставноста на одредбите на член 1 став 1 од Законот за привремена забрана на располагањето со општествени средства за финансирање на нестопански и непроизводствени инвестиции во 1980 година — — — — —	499
Одликувања — — — — —	500

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.